

CD/DVD Плеер

Упатство за употреба

Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница

<http://www.sony.net/>

За корисни информации околу Sony производите и сервисот, посетете не на:
www.sony-europe.com/myproduct



Sony Corporation Печатено во Македонија



3-283-146-11(1)


<http://www.sony.net/>



DVP-NS708H

ВНИМАНИЕ

За да ја намалите опасноста од пожар и струен удар, не го изложувајте уредот на дожд и влага. Не го отворајте заштитниот капак. Препуштете им ги сите поправки на овластените сервисери. Струјниот кабел смеат да го менуваат само овластените сервисери.




Апаратот е класифициран како CLASS 1 LASER (ласерски производ-1.класа). Горе прикажаната ознака можете да ја најдете на задниот дел од плеерот.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти на овој производ доведува до опасност за очите. Ласерскиот зрак од CD/DVD плеерот го оштетува видот, затоа не се обидувајте да го отворате уредот.

Препуштете им ги сите поправки исклучително на овластените сервисери.

Забелешка за купувачите во Англија и Р. Ирска

Формата на утикачот е во согласност со BS1363 и одговара со оваа опрема за безбедност. Ако треба да се замена осигурачите во утикачот, треба да се употреби 5AMP осигурач одобрен од ASTA или BSI до BS1362, (обележани со  или  ознака). Ако утикачот добиен со оваа опрема има одвоен капак за осигурачите, откако ќе ги смените осигурачите повторно прикачете го.

Никогаш немојте да употребувате утикач без капак за осигурачите. Ако сте го изгубиле капакот за осигурачи, Ве молиме да го контактирајте најблискиот Sony сервис.



Отпад на стара електрична и Електронска опрема (Апликативно)

За Европската Унија и другите Европски држави со посебни колективни системи

Овој симбол на производот и на амбалажата укажува дека овој апарат не треба да се третира како обичен отпад. Наместо тоа, треба да се предаде на посебни колективни центри за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на апаратот, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици на природната средина и на човечкото здравје, кои во спротивно можат да бидат загрозени поради неправилното третирање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во зачувувањето на природните ресурси. За повеќе детали и информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот.



Отпад на батериите (Апликативно во Европската Унија и другите Европски држави со посебни колективни системи)

Овој симбол на батериите и на нивното пакување укажува дека батериите не треба да се третираат како обичен отпад. Со прафило исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето на појава на потенцијално негативни последици на животната средина и човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите.

Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните ресурси.

За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани,

предадете го овој производ кога ќе биде скоро потрошен на колективен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да ги извадите батериите од производот. batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Предадете ги потрошените батерии на колективен центар за отпад на батерии. За повеќе детали и информации за рециклирањето на батериите, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот.

Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Авторизиран дистрибутер за EMC и безбедна употреба на овој уред е prod Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За прашања околу сервис и гаранција, обратете се на адресата дадена на документите за гаранција.

Не ставајте предмети како вазни со вода врз уредот.

Поставување

- На го поставувајте плеерот во вертикална или коса положба. Плеерот е дизајниран да работи поставен само во хоризонтална положба.
- Чувајте ги плеерот и дисковите подалеку од било каква опрема која емитува силно електромагнетно зрачење (микробранови печки или големи звучници).
- Не ставајте тешки предмети врз плеерот.

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НА "SONY" ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Битола	Тринитрон	нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4 E-mail: btsony@mt.net.mk	++389 47 227236
Гевгелија	Ват	ул. „7-ми Ноември“ бр.4 E-mail: watt@mt.net.mk	++389 34 211804
Охрид	Рит Електроника	бул. „Туристичка“ бр.44А E-mail: ritel@mt.net.mk	++389 46 261281
Скопје	Видео Дата	ул. „Брадфордска“ бр.1 E-mail: info@videodata.com.mk	++389 2 3081700

За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:

ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk

Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium

Напомени за дискосите

- Не ја допирајте површина на дискосите. Фаќајте ги за отворот и рабовите, на прикажаниот начин.



- Не ги изложувајте дискосите на директна сончева светлина и близу извори на топлина. Не ги оставајте во автомобил поставен на сонце.
- По употребата, вратете ги дискосите во кутија.
- Чистете ги дискосите само со мека ткаенина. Пребришете ги од центарот кон краевите, повлекувајќи прави линии



- Не користете никакви хемикалии (алкохол, бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење дискови или анти-статички спреви за винилни грамофонски плочи
- Доколку сте отпечатиле налепница на дискот, почекајте да се исуши целосно пред да го ставите дискот во плеерот.

Претпазливост

Околу сигурноста

- Доколку во плеерот влезе цврст предмет, веднаш исклучете го од струја и однесете го кај овластениот сервисер.

Околу изворите на напојување

- Плеерот не е исклучен од струја сè додека струјниот кабел не се извлече од штекерот, дури и кога самиот плеер е исклучен.
- Доколку планирате долго време да не го користите плеерот, задолжително исклучете го од струја. При исклучувањето од струја, не го влечете самиот кабел. Повлечете го приклучокот.

Околу поставувањето

- Поставете го плеерот на место со добра вентилација, за да не дојде до прегревање.
- Не го поставувајте плеерот на мека подлога, како на пример крпа или кауч
- Не го поставувајте плеерот близу извори на топлина, механички вибрации, удари и слично. Не го изложувајте на директна сончева светлина.

Околу ракувањето

- Доколку плеерот се пренесе од ладна во топла просторија или обратно, или ако се чува во многу влажна просторија, може да се создаде кондензација на ласерската леќа. Во тој случај, уредот нема да работи правилно. За да испари кондензацијата, извадете го дискот и оставете го плеерот вклучен и неактивен половина час.
- Извадете го дискот пред да го преместите плеерот. Во спротивно, дискот може да се оштети.

Околу јачината на тонот

Не ја засилувајте премногу јачината на тонот доколку забележите дека не се емитува никаков звук. Можеби се работи за неснимен дел од дискот, така што звучниците нагло ќе почнат да емитуваат прејак звук, кој може да го оштети слухот и самите звучници.

Околу чистењето на плеерот

Куќиштето, екранот и копчињата се чистат со мека крпа и детергент. Не користете никакви абразиви, жица, прашок за триење, или хемикалии, какви што се алкохолот и бензинот.

Околу чистењето на дискосите

Не ги користете комерцијално достапните средства за чистење на дискосите. Тие можат да предизвикаат дефект на плеерот.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Внимание: Плеерот може бесконечно да емитува една неподвижна слика или екранско мени на телевизискиот екран. Доколку задржувањето на сликата е предолго, може да дојде до трајно оштетување на телевизискиот екран. Плазма и LCD телевизорите се особено подложни на ваков тип на дефекти на екранот.

Доколку имате некои прашања или проблеми врзани за вашиот плеер, контактирајте со локалниот продавач на Sony.

Содржина



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	2
Напомени околу дисковите.	3
Внимание.	3
Околу ова упатство	5
Плеерот може да ги репродуцира следниве дискови	6
Вогич низ деловите и контролите.	8
Водич низ контролното мени (Magic Pad)	11
Водич низ 'BRAVIA Sync' приказ.	13
Поврзување	14
Поврзување на плеерот	14
Чекор 1: Одлакување.	14
Чекор 2: Поврзување со видео кабли/HDMI кабли	15
За работата на CONTROL FOR HDMI за 'BRAVIA Sync' (само за поврзување на HDMI)	17
Чекор 3: Поврзување со аудио компоненти	18
Чекор 4: Поврзување со кабелот за напојување	20
Чекор 5: Подготовка на далечинскиот	20
Контролирање на ТВ со далечинското на плеерот	21
Чекор 6: Брзо подесување	22
Репродукција.	24
Репродукција на дискови.	24
Различни функции за репродукција (Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play)	29
Прилагодување на слика (CUSTOM PICTURE MODE)	33
Изострување на слика (SHARPNESS)	34
Прилагодување на каснењето меѓу сликата и звукот (AV SYNC)	35
Забрана за емитување на дискови (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)	36
Пребарување на сцени.	39
Барање одредена точка на дискот (Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)	39
Барање на Наслов/поглавје/Трака/Сцена, и сл.	40
Пребарување низ сцени (PICTURE NAVIGATION)	42
Прилагодување на звукот.	43
Промена на звукот.	43
TV Виртуелен сараунд (TVS)	45
Уживајте во MP3 Аудио и JPEG Слики	46
Околу MP3 Аудио траки и JPEG Фајлови.	46
Емитирање на MP3 Аудио траки или JPEG фајлови	47
Гледајте JPEG слики како слајд шоу.	49

ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY". "SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четринаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подолу.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон блок од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).

Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.

Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.

Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени (модификации).

Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.

Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

SONY

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подолу. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ:

Модел (тип):

Фабрички број:

XXXXXXXXXXXX

Купувач

Адреса-Телефон:

Фирма увозник:

Датум на продажба:

Број на фактура (сметкопотврда):

Продавач (адреса и телефон):

Потпис и печат:

Датум:

Сериски Бр. 1234567890

Уживајте во DivX® Видео 53

Околу DivX Видео фајлови 53

Репродукција на DivX Видео фајлови 54

Подесувања и прилагодувања 55

Дисплеј за подесување 55

Подесување на дисплеј/Јазик на звучните траки (LANGUAGE SETUP) 56

Подесувања на дисплејот (SCREEN SETUP) 57

Дотерувања (CUSTOM SETUP) 59

Подесувања на звукот (AUDIO SETUP) 60

HDMI подесување (HDMI SETUP) 62

Дополнителни информации 64

Непријатности 64

Автоматска дијагноза (Кога букви/бројеви се појавуваат на дисплејот) 68

Спецификации 69

Код листа на јазици 70

Листа на кодови за забрана за емитување на дискови 70

Индекси 71

Околу ова упатство

- Инструкциите во упатството ги опишуваат контролите на далечинското. Можете да го контролирате плеерот преку копчињата на пресниот панел ако илаат слични или исти имиња како копчињата на далечинското.
- "DVD" може да се користи како општо име за DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R+DL (+VRрежим) и DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (VR режим, видео режим). Икони:

Икони	Значење
	Функции достапни за комерцијални DVD и DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL во +VR режим или DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL во видео режим.
	Функции достапни само за DVD-RW во VR (Video Recording) режим.
	Функции достапни за VIDEO CDs (вклучувајќи Супер VCD или CD-R/ CD-RW во видео CD формат или Супер VCDформат)
	Функции достапни за музички CD или CD-R/CD-RW во музички CD
	Функции достапни за DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW кои содржат MP3*1 аудио траки, JPEG фајлови, и DivX*2*3 видео фајлови)
	Функции достапни за DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) дискови кои содржат MP3*1 звучни записи, JPEG слики и DivX*2*3 видео фајлови

*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) е стандарден формат дефиниран од ISO (Меѓународна организација за стандардизација) и IEC, со компресирани аудио податоци.

*2 DivX® е технологија за компресирање на видео фајлови, развиена од DivXNetworks, Inc.

*3 Симболите DivX и DivX Certified се заштитени ознаки на DivXNetworks, Inc. и се користат под лиценца.

Плеерот може да ги репродуцира овие

ДИСКОВИ

Формат на дискови	
Комерцијални DVD	
DVD-RW/-R	 
DVD+RW/+R/ +R DL	  
VIDEO CD/ Музичко CD	 
CD-RW/-R	 

“DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,”
“DVD+R DL,” “DVD-R,” “DVD VIDEO,”

Забелешки околу CD/DVD

Плеерот може да репродуцира CD-ROM / CD-R/CD- RW дискови снимени во следните формати:

- музички CD формат
- видео CD формат
- MP3 аудио траки, JPEG фајлови и DivX видео формат кој задоволува ISO 9660* Level 1/Level 2, формат или негови формати, Joliet
- KODAK Picture CD формат

* Логички формат на фајлови и фолдери на CD- ROM, дефинирани од ISO (Меѓународна организација за стандардизација).

Плеерот може да чита DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/ DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL снимани во следниве формати:

- MP3 звучни записи, JPEG слики и DivX видео формати, во согласност со UDF (Универзален формат на дискови).

Примери на дискови кои не можат да се репродуцираат

Плеерот не може да ги чита следниве дискови:


- CD-ROM/CD-R/CD-RW различни од снимките во формати кои се наведени.
- CD-ROM снимени во PHOTO CD формат.
- Делови од CD-Extras.
- DVD Аудио дискови.
- HD layer на Супер Аудио CD-а.
- DATA DVD кои не содржат MP3 аудио траки, JPEG фајлови, или DivX видео фајлови.
- BD.
- HD DVD.
- Дискови снимени со AVCHD-компатибилна DVD видео камера.

Покрај тоа, плеерот не може да ги репродуцира наредните дискови:

- DVD VIDEO со различен регионален код
- Диск со нестандартен облик (на пример, облик на картичка или срце).
- Диск со залепена хартија или налепница.
- Диск од кој не е отстранета заштитната фолија или налепница.

Регионални кодови

На задната страна од плеерот е означен регионален код. Плеерот нема да може да репродуцира DVD VIDEO дискови на кои е снимен друг регионален код (дискови наменети само за репродукција). Овој систем е наменет за заштита на авторските права.

Комерцијални DVD со знак  ќе се репродуцираат на овој плеер.

Доколку се обидете да емитувате друг DVD VIDEO диск, пораката “Playback prohibited by area limitations.” (репродукцијата е забранета поради подрачни ограничувања) ќе се прикаже на телевизискиот екран. Во зависност од DVD VIDEO дискот, може и да нема регионален код, и покрај регуларивите во тоа подрачје.



Листа на јазични кодови

За детали на страна 43, 56.

Вградените јазичи се во согласност со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto- Romance	1543	Twì
1142	Greek	1299	Cambodian	1557	Ukrainian	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1502	Serbo- Croatian	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian;	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Not specified

Листа со подрачни кодови за заштита

За повеќе детали, видете на страна 37.

Код	Подрачје	Код	Подрачје	Код	Подрачје	Код	Подрачје
2044	Argentina	2165	Finland	2362	Mexico	2149	Spain
2047	Australia	2174	France	2376	Netherlands	2499	Sweden
2046	Austria	2109	Germany	2390	New Zealand	2086	Switzerland
2057	Belgium	2248	India	2379	Norway	2528	Thailand
2070	Brazil	2238	Indonesia	2427	Pakistan	2184	United Kingdom
2079	Canada	2254	Italy	2424	Philippines		
2090	Chile	2276	Japan	2436	Portugal		
2092	China	2304	Korea	2489	Russia		
2115	Denmark	2363	Malaysia	2501	Singapore		

Напомена

• **Напомена за DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R и CD-R/CD-RW дисковите**
Некои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, или CD-R/CD-RW дискови нема да можат да се репродуцираат на овој плеер поради лошиот квалитет на снимката или лошата состојба на дискот, како и поради карактеристиките на уредот со кој е снимен и авторската заштита.

Дискот нема да се репродуцира доколку не е соодветно финализиран. За повеќе информации, проучете го упатството на уредот со кој го снимате дискот. Имајте во предвид дека некои функции не се достапни кај DVD+RW/DVD+R дисковите, дури и ако тие се соодветно финализирани. Во овој случај, пуштете го дискот вообичаено. Покрај тоа, некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани во Packet Write формат нема да можат да се репродуцираат.

• Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права

Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD) стандард. Во последно време, дискографските куќи започнаа да пуштаат во продажба мноштво дискови со заштита на авторските права. Имајте во предвид дека некои од овие дискови не подлежат на општиот CD стандард и не можат да се репродуцираат со овој плеер.

• Двојни дискови

Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD) стандард. Двослојните и двостраните дискови содржат DVD материјал снимен на едната страна, а дигитален аудио материјал снимен на другата страна. Имајте во предвид дека аудио страната од двојните дискови може да не се репродуцира со овој плеер, бидејќи ваквите дискови не се во согласност со CD стандардот.

“DualDisc” (двоен диск) и заштитена трговска ознака на RIAA (Асоцијација на снимачката индустрија на Америка).

Заштита на авторски права

Во овој производ е вградена технологија за заштита на авторските права која се однесува на правата за патентите и останатата интелектуална сопственост. Употребата на технологијата за заштита на авторските права мора да биде овластена од Macrovision и е наменета само за домашно прикажување и друго ограничено прикажување, освен ако не е поинаку одредено од Macrovision.

Напомена за репродукцијата на

DVD диск и VIDEO CD

Некои функции за репродукција на DVD диск и VIDEO CD може да се наменски поставени од производителот на софтвер. Бидејќи плеерот ги репродуцира овие дискови во согласност со содржината дизајнирана од производителот на софтвер, некои функции може да не бидат достапни. Проучете го упатството за употреба кое сте го добиле со DVD дискот или VIDEO CD.

Водич низ деловите и контролите

За повеќе информации, погледнете на страниците означени во заграда

Преден дел




- 1 **I/⏻** (on/standby) копче (24)
- 2 Лежиште за диск (24)
- 3 Дисплеј (9)
- 4 **⏻** (сензор за далечинско (20)
- 5 **HDMI*** (High-Definition Multimedia Interface) индикатор (16, 62, 63)
Се пали кога HDMI OUT приклучокот правилно е поврзан со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) соодветен влез со HDMI или DVI (Digital Visual Interface).

- 6 **⏮** (отвори/затвори) копче (24)
- 7 **▶** (репродукција) копче (24)
- 8 **■** (стоп) копче (25)

* Овој DVD плеер ја вклучува технологијата High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

"HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface се регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing LLC".

Заден дел



- 1 **HDMI OUT** (High-Definition Multimedia Interface out) влез (15)
- 2 **DIGITAL OUT (COAXIAL)** влез (18)
- 3 **LINE OUT L/R (AUDIO)** влез (18)
- 4 **LINE OUT (VIDEO)** влез (15)
- 5 **LINE (RGB) - TV** влез (15)
- 6 **COMPONENT VIDEO OUT** влез (15)

Спецификации

Систем

Лазер: Полупроводнички лазер

Излези

(приклучок: тип/излезно ниво/импенданса)

LINE OUT (AUDIO):

Фоно приклучок/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Фоно приклучок/0.5 Vp-p/75 ohms

HDMI OUT:

HDMI 19 pin - стандарден приклучок

LINE (VIDEO):

Фоно приклучок/1.0Vp-p/75 ohms

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B/C_B, P_R/C_R):

Фоно приклучок/Y: 1.0Vp-p, P_B/C_B,

P_R/C_R: 0.7 Vp-p/75 ohms

Општо

Напојување:

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка: 11 W

Димензии (прибл.):

430 × 43 × 206 mm

(должина/висина/ширина)

вклучувајќи ги и деловите за монтирање.

тежина (прибл.): 1.7 kg

Оперативна температура: 5 °C до 35 °C

Оперативна влажност: 25 % до 80 %

Испорачан прибор


Видете на страна 14.

Производителот го задржува правото да го измени дизајнот и техничките карактеристики без претходна најава.

Функции за автоматска дијагноза

(на екранот се прикажуваат букви и бројки)

Кога е активирана оваа функција, која не дозволува да дојде до дефект на плеерот, сервисни броеви со 5 знаци (на пр. С 13 50) односно, комбинации од буква и четири цифри се прикажуваат на екранот на предната плоча на плеерот. Пронајдете го испишаниот код во долунаведената табела.



Првите три букви од сервисниот број	Причина и можно решение
С 13	Дискот е валкан или снимен во несоодветен формат (страна б). ➔ исчистете го дискот со мека крпа и проверете го форматот.
С 31	Дискот не е правилно ставен. ➔ Ставете го дискот правилно.
Е XX (xx е број)	Плеерот врши автоматска дијагноза, за да не дојде до дефект. ➔ Контактирајте со најблискиот продавач на Sony или овластен сервисер и издигтирајте го прикажаниот код. Пр.: Е 61 10

Дисплеј на преден дел


При репродукција на DVD



При репродукција на VIDEO CD со контрола на репродукција (PBC) (27)




При репродукција на CD, DATA CD (MP3 аудио/DivX видео), DATA DVD (MP3 аудио/DivX видео) или VIDEO CD (без PBC)



* При репродукција на DivX видео фајлови, бројот на тековен запис не се прикажува.

Далечински уред



- 1 TV I/⏻ (on/standby) копче (21)
- 2 ▲ (отвори/затвори) копче (25)
- 3 Нумерирани копчиња (27)
Копчето 5 има тактилна точка.*
- 4 CLEAR копче (30)
- 5 TOP MENU копче (26)
- 6 ←/↑/↓/→ копчиња (25)
- 7 ↶ RETURN враќање назад (26)
- 8 ←•••|||•••→ копчиња за бавно движење (25, 40)

- 9 ◀◀/▶▶ копчиња напред/назад (25)
- 10 ◀◀◀/▶▶▶ Копчиња за скенирање и бавно движење (39)
- 11 ZOOM копче (25, 48)
- 12 БАВНО/БРЗО ЕМИТУВАЊЕ копче (25)
- 13 🔊 (аудио) копче за звук (43)
- 14 [CC] (subtitle) копче за субтитл (25, 49)
- 15 I/⏻ (on/standby) копче (25)
- 16 ▲ (volume) +/- јачина на тонот (21)
Копчето + има тактилна точка.*
- 17 [TV/video] копче (21)
- 18 PICTURE NAVI (навигација во слика) копче (42, 48)
- 19 TIME/TEXT копче (27)
- 20 MENU копче (26)
- 21 ENTER копче (22)
- 22 DISPLAY копче (11)
- 23 ▶ (play) копче за репродукција (24)
Копчето има тактилна точка.*
- 24 ■ (stop) копче за стопирање (25)
- 25 || (pause) копче за паузирање (25)
- 26 SUR (сараунд) копче (45)
- 27 [ANGLE] (агол) копче (25)

* Со тактилните точки можете полесно да се ориентирувате како да ракувате со далечинското.

Отворот за дискови не се отвора и се јавува пораката "LOCKED" (заклучено)

➔ Активирана е заштита на дискови (стр. 26).

Подлогата за дискови не се отвора и пораката "TRAY LOCKED" се прикажува на екранот

➔ Контакттирајте со овластениот продавач на Sony
➔ Контакттирајте со овластениот сервисер.

"Data error" пораката се јавува на ТВ екранот при емитување на DATA CD или DATA DVD.

➔ MP3 звучниот запис/JPEG сликата или DivX видео фајлот се оштетени.
➔ Нема MPEG-1 Audio Layer III податоци.
➔ JPEG форматот на слика не подлежи на DCF стандардот (страна 46).
➔ JPEG сликата има наставка ".JPG" или ".JPEG," но не е снимена во JPEG формат.
➔ Фајлот има наставка ".AVI" или ".DIVX," но не е снимен во DivX формат, или е снимен во DivX формат кој не подлежи на унифицираните стандарди.

Функцијата CONTROL FOR HDMI не работи.

➔ Кога индикаторот за HDMI не се пали на предниот панел, проверете го поврзувањето со HDMI (стр.15).
➔ Дотерајте "CONTROL FOR HDMI" во менито "HDMI SETUP" во "ON" (стр.63).
➔ Бидете сигурни дека поврзаните компоненти се компатабилни со CONTROL FOR HDMI функцијата. Ве молиме да го погледнете упатството од компонентата за подетално објаснување.
➔ Ако менувате HDMI поврзување, поврзете го и откачете го AC кабелот за струја или ако се случи електричен дефект, вклучете ги сите компоненти поврзани со HDMI и дотерајте го "CONTROL FOR HDMI" во "HDMI SETUP" во "OFF", а потоа дотерајте "CONTROL FOR HDMI" во менито "HDMI SETUP" во "ON" (стр.63).

'BRAVIA Sync' приказот не се појавува.

➔ Исклучете ги сите прикази што се прикажани на DVD плеерот. Потоа, обидете се повторно.
➔ Вратете се во режим за единечен екран, ако ТВ е во двоекрански режим. Потоа обидете се повторно.

Прикажаниот јазик на екранот автоматски се менува.

➔ Кога "LANGUAGE FOLLOW" е дотерано во "ON" во менито "HDMI SETUP" (стр.63), прикажаниот јазик на екранот автоматски се менува, во согласност со дотерувањето на јазикот на поврзаниот ТВ, ако го менувате подесувањето на јазикот на Вашиот ТВ.

DVD плеерот автоматски се вклучува.

➔ HDMI влезот е селектиран преку ТВ интерфејс. Некои ТВ ја имаат оваа функција за CONTROL FOR HDMI.
➔ "CONTROL FOR HDMI" во "HDMI SETUP" дотеран е во "ON" (стр.63).

Внатрешниот звук на плеерот и JPEG фајлот со слики започнуваат истовремено.

➔ "MODE (MP3, JPEG)" е дотеран во "AUTO (BGM)" (стр.50).

DivX видео фајловите не се емитуваат.

- ➔ Фајлот не е креиран во DivX формат.
- ➔ Фајлот нема наставка ".AVI" или ".DIVX."
- ➔ DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) дисковите не се креирани во DivX формат кој подлежи на ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet/UDF стандардот
- ➔ DivX video фајлот е снимен во резолуција над 720 (ширина) × 576 (висина).

Имињата на албумите / записите во фајловите не се точно прикажани.

➔ Плеерот може да прикажува само бројки и латинични букви. Сите останати знаци се прикажуваат како "*".

Дискот не се емитува од почеток.

- ➔ Во тек е програмирана репродукција, репр. по случаен избор, повторување или повторување одреден дел A-B (стр. 29).
- ➔ Дискот се емитува од позицијата во која е запрен при последната репрод.(стр. 26).

Дискот почнува да се емитува автоматски.

- ➔ Дискот има функција за автоматска репродукција .
- ➔ "AUTO PLAY" опцијата во "CUSTOM SETUP" е поставена на "ON" (стр. 59).

"Copyright lock" се појавува и екранот станува син при DVD-VR режим.

➔Сликите направени кај дигитални провајдери, и сл. Како заштитени сигнали, едностран заштитени сигнали и сигнали со забрана за емитување. Кога сликата која е заштитена се репродуцира, може да се појави син екран наместо да се појават сликите. Може да потрае извесен период кога гледате во слики кои треба да се репродуцираат. (За плеер кој не може да емитува слики кои се заштитени).

Репродукцијата автоматски престанува

➔ Некои дискови имаат сигнал за автоматско паузирање кои привремено ја прекинуваат репродукцијата.

Некои функции, на пример: Stop, Search, Fast Play и Slow Play, Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle Play, или Programme Play не можат да се извршат.

➔ Во зависност од дискот, некои функции нема да ви бидат достапни. Прочитајте го упатството за употреба на дискот.

Јазикот за звучните записи не може да се смени.

- ➔ Обидете се преку менито DVD наместо со директно селектирање на копчето на далечинското (стр.26).
- ➔ Се репродуцира повеќејазична лента снимена на DVD.
- ➔ DVD ги забранува менувањата на јазикот за звучните записи.

Јазикот на звучните записи не може да се промени.

- ➔ Користете го DVD менито наместо копчињата на управувачот (стр.ана 26).
- ➔ На DVD дискот не се снимени звучни записи на повеќе јазици.
- ➔ DVD дискот го забранува менувањето на јазикот на звучниот запис.

Аголот на гледање не може да се менува.

- ➔ Користете го DVD менито наместо копчињата на управувачот (стр.ана 26).
- ➔ На DVD дискот кој се емитува не се снимени сцени во повеќе агли.
- ➔ Аголот може да се менува само доколку индикаторот "AG" свети на екранот на предниот дел на плеерот (стр.ана 9).
- ➔ DVD дискот го забранува менувањето на аголот.

Плеерот не работи исправно.


➔ Се случува статичкиот електрицитет да предизвика невообичаено функционирање на плеерот.

5 броеви и/или букви се прикажуваат на екранот на предниот дел.

➔ Активирана е ф-ја за автоматска дијагноза. (Погледнете ја табелата на страна 68.)

Водич низ функциите од менито (Magic Pad)


Во ова мени можете да изберете некоја функција за да добиете детални податоци за неа. Притискајте го копчето DISPLAY. Контролното мени се менува на следниот начин:



Дисплеј на контролно мени

Дисплејот на контролното мени 1 и 2 ќе прикажуваат различни теми зависно од типот на дискот.

Пример: Приказ 1 на контролното мени за DVD VIDEO.



*1 Го прикажува бројот на сцени за VIDEO CD (со активирана PBC функција), бројот на траки за VIDEO CD/CD, бројот на албуми за DATA DVD/DATA CD.

*2 Го прикажува индексниот број на VIDEO CD, бројот на MP3 звучниот запис или бројот на JPEG сликата за DATA CD/DATA DVD. Број на DivX виде фајлот за DATA CD/DATA DVD.




*3 Приказ за Super VCD како "SVCD."


*4 Приказ на датумот за JPEG фајловите.

За да го исклучите приказот на контролното мени:


Притиснете го копчето DISPLAY.

Листа на теми во контролно мени


Тема	Име/Функција
	НАСЛОВ/СЦЕНА/ТРАКА Слектирање на наслов, сцена или трака за репродукција.
	ПОГЛАВЈЕ/ИНДЕКС Избор на поглавје или индекс да се репродуцира.
	ТРАКА Избор на трака за репродукција.
	ВРЕМЕ/ТЕКСТ Проверка на преостанатото или изминатото време од репродукцијата. Внесување временски код за барање на слика или музика.
	ОРИГИНАЛЕН НАСЛОВ/ЛИСТА Го избира типот на наслов (DVD-RW) кој сакате да се емитува, оригиналниот или уредена листа.
	PROGRAM - ПРОГРАМИРАЊЕ Избира наслов, поглавје или запис кои ќе се емитуваат по редослед.
	SHUFFLE – По случаен избор Репродукција на насловите, поглавјата и записите по случаен избор.
	REPEAT - Повторување Емитирање на цел диск (сите наслови / траки/албуми) континуирано или едно по едно наслов/поглавје/трака/албум/ фајл.
	A-B REPEAT Го одредува делот на дискот (од A-B) кој сакате да се повторува постојано.
	Кориснички режим за слика Го дотерува видео сигналот од плеерот. Можете да го одредите квалитетот на сликата кој најмногу одговора на програмата која ја гледате.
	SHARPNESS - Острина Ги истакнува рабовите на сликата, за да се добие поостра слика.
	AV SYNC Подесување на каснењето меѓу сликата и звукот.
	PARENTAL CONTROL За ограничување на емитувањето на дискотите.


	SETUP QUICK Setup – Брзо дотерување Со Quick Setup можете да одберете
--	--


Со ова мени на брз и едноставен начин ќе го изберете јазикот, приказот на екранот, форматот на вашиот телевизор и излезниот аудио сигнал
CUSTOM Setup- Корисничко дотерување
Други функции за прилагодување, покрај оние во менито Quick Setup.
RESET - ресетирање
Ставките во менито "SETUP" се враќаат на своето основно дотерување.


	ALBUM - албум Избор на албум кој содржи MP3 аудио траки и JPEG фајлови кои сакате да се репродуцираат.
---	--


	FILE - Фајл Избор на JPEG фајл кој сакате да се репродуцира.
---	--


	ALBUM - Албум Избор на албум кој содржи DivX Видео фајлови.
---	---


	FILE - Фајл Избор на DivX видео фајл за репродукција.
---	---

	DATE - Датум Приказ на датумот кога сликата била направена.
---	---

	INTERVAL - Интервали Одредува колку време една слика ќе се прикажува на екранот при слајд-шоу.
---	--

	EFFECT - Ефекти Го избира ефектот кој се користи при менување на слајдовите на екранот.
---	---

	MODE - Режим (MP3, JPEG) Избира тип на податоци; MP3 звучен запис (AUDIO), JPEG слика (IMAGE) или двете (AUTO) кои ќе се репродуцираат кога ќе ставите DATA CD или DATA DVD.
---	--

Иконите од контролното мени светнуваат зелено  кога ќе изберете некоја ставка освен "OFF." ("PROGRAM," "SHUFFLE," "REPEAT," "A-B REPEAT," "SHARPNESS" само). "ORIGINAL/PLAY LIST" индикаторот свети зелено ако селектирате "PLAY LIST" (фабричко подесување). "CUSTOM PICTURE MODE" индикаторот свети зелено кога ќе се селектира било кое подесување освен "STANDARD". Индикаторот "AV SYNC" се пали зелено кога е поставен во повеќе од 0 ms.

- ➔ Плеерот е во пауза режим или во Slow-motion Play режим.
- ➔ Плеерот е режим за премотување напред/назад.
- ➔ Ако аудио сигналот не се емитува преку DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT приклучок, проверете го аудио дотерувањето (стр.60).
- ➔ Додека се репродуцира Super VCD на кој втората страна не е снимена, нема да се слуша звук кога ќе селектирате "2:STEREO," "2:1/L" или "2:2/R".
- ➔ Опремата поврзана со HDMI OUT приклучок не одговара со форматот на аудио сигналот, во ваков случај дотерајте "AUDIO(HDMI)" во "HDMI SETUP" во "PCM" (стр.63).

Не се слуша звук од HDMI OUT приклучокот

- ➔ Обидете се да го следите следново: ① Исклучете го плеерот и повторно вклучете го. ② Исклучете ја поврзаната опрема и повторно вклучете ја. ③ Откачете го и повторно закачете го HDMI кабелот.
- ➔ HDMI OUT приклучокот е поврзан со DVI уред (DVI приклучок не прима аудио сигнали).

Јачината на звукот е ниска.

- ➔ Јачината на звукот на некои DVD е ниска. Јачината на звукот може да се подобри ако дотерате "AUDIO DRC" во менито "AUDIO SETUP" во "TV MODE" (стр.60).

Ракување

Далечинското не работи.

- ➔ Батериите во далечинското се слаби.
- ➔ Има пречки меѓу далечинското и плеерот.
- ➔ Растојанието меѓу далечинското и плеерот е премногу големо.
- ➔ Далечинското не е насочен кон сензорот за далечинското на плеерот.

Дискот не работи.

- ➔ Дискот е ставен наопаку.
- ➔ Дискот ставете го со страната за репродуцирање надолу.
- ➔ Дискот е изгребан.
- ➔ Плеерот не може да репродуцира одредени дискови (стр.6).

- ➔ Регионалниот код на DVD не одговара со плеерот.
- ➔ Влегла влага внатре во плеерот (стр.3).
- ➔ Плеерот не може да репродуцира снимени дискови кои не се добро финализирани (стр.на 6).

MP3 звучните записи не можат да се емитуваат (стр.на 42).

- ➔ DATA CD дискот не е снимен во MP3 формат согласен со ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet стандардот.
- ➔ DATA DVD дискот не е снимен во MP3 формат согласен со UDF стандардот.
- ➔ MP3 звучниот запис нема наставка "MP3."
- ➔ Податоците не се форматираани во MP3 иако имаат наставка "MP3."
- ➔ Нема MPEG-1 Audio Layer III податоци.
- ➔ Плеерот не може да емитува звучни записи снимени во mp3PRO формат.
- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" опцијата е поставена на "IMAGE (JPEG)" (стр. 50).
- ➔ DATA CD/DATA DVD дискотите содржат DivX video фајлови.

JPEG сликата не може да се прикаже (стр.на 46).

- ➔ DATA CD дискот не е снимен во JPEG формат согласен на ISO 9660 Level 1/ Level 2, или Joliet стандардот.
- ➔ DATA DVD дискот не е снимен во JPEG формат согласен на UDF (Universal Disk Format) стандардот.
- ➔ Фајлот нема наставка ".JPEG" или ".JPG."
- ➔ Сликата е со појака резолуција од 3072 (ширина) × 2048 (висина) во нормален режим, или има над 3 3000 000 точки во прогресивен JPEG режим. (Некои прогресивни JPEG фајлови не можат да се прикажат иако нивната големина е во дозволените граници.)
- ➔ Сликата не го исполнува екранот (сликата е намалена).
- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" опцијата е поставена на "AUDIO (MP3)" (стр. 50).
- ➔ DATA CD/DATA DVD дискотите содржат DivX video фајлови.

MP3 звучните записи и JPEG сликите се емитуваат истовремено.

- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" опцијата е поставена на "AUTO" (стр. 50).

Проблеми и можни решенија

Доколку најдете на некоја од наведените потешкотии при употребата на плеерот, обидете се да ги решите со предложените можни решенија. Доколку проблемот остане нерешен, контактирајте со овластениот сервисер на Sony.

Напојување

Нема напојување со ел. енергија.

- ➔ Проверете дали кабелот е добро вклучен во струја.

Слика

Нема слика/шум на сликата.

- ➔ Приклучете го кабелот повторно.
- ➔ Струјните кабли се оштетени.
- ➔ Проверете дали поврзувањето со телевизорот (страна 15) изберете соодветен извор на сигнали кај телевизорот, за да добиете слика од плеерот
- ➔ Поставете "LINE" во "SCREEN SETUP" зависно од Вашиот систем (стр. 58).
- ➔ Дискот е нечист или е изгребан.
- ➔ Ако излезот на сликата оди преку VCR за да дојде до ТВ или ако сте конектирале комбинација TV/VIDEO плеер, заштитениот сигнал кој се нанесува на некои DVD програми може да влијае на квалитетот на сликата.
- ➔ Дотерајте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" во менито "SCREEN SETUP" во "ON" дури и ако ТВ не може да прими прогресивен сигнал. Во овој случај, погледнете ја стр.58 за враќање на фабричките дотерувања.
- ➔ Дури и ако ТВ е компатабилен со прогресивен формат 525p/625p сигнали и е поврзан преку COMPONENT VIDEO OUT приклучок, сликата може да е извртена кога ќе го дотерате плеерот во прогресивен формат. Во ваков случај, дотерајте PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" во "SCREEN SETUP" во "OFF", така да плеерот е дотеран во нормален формат (стр.58).
- ➔ Дискот е снимен во систем во боја кој е различен од Вашиот ТВ.
- ➔ Ако дотерате "LINE" во "RGB (COMPONENT OFF)" во "SCREEN SETUP" (с.58)

плеерот нема компонентен видео излезен сигнал.

- ➔ Плеерот е поврзан со влезен уред кој не е HDCP компатабилен (HDMI индикаторот на предната плоча не светнува). Видете стр.16.
- ➔ Ако HDMI OUT приклучокот е употребен за видео излез, сменете го "HDMI RESOLUTION" дотерувањето во "HDMI SETUP" може да го реши проблемот (стр.62). Поврзете го ТВ и плеерот преку видео приклучок различен од HDMI OUT и сменете го влезот на ТВ за да го поврзете со видео влез така да можете да го видите приказот на екранот. Сменете го дотерувањето "HDMI RESOLUTION" во "HDMI SETUP" и сменете го влезот на ТВ во HDMI. Ако сликата сешуште не се појавува, повторете го чекорот и обидете се со друга опција.
- ➔ Притиснете **I/⏻** за да го исклучите плеерот и внесете "369" преку нумеричките копчиња на далечинското, а потоа притиснете **I/⏻** за повторно да го вклучите плеерот (стр.62).

Нема слика или се појавува шум на сликата кога го поврзувате со HDMI OUT приклучок.

- ➔ Обидете се со следново: ① Исклучете го плеерот и повторно вклучете го. ② Исклучете ја и повторно вклучете ја поврзаната опрема. ③ Откачете и потоа закачете го HDMI кабелот.

Сликата не го пополнува екранот, дури и ако размерот е дотеран во "TV TYPE" под "SCREEN SETUP".

- ➔ Размерот на дискот е подесен на Вашиот DVD.

Звук

Нема звук.

- ➔ Безбедно поврзете го кабелот за поврзување.
- ➔ Кабелот за поврзување е оштетен.
- ➔ Плеерот е поврзан со погрешен влезен приклучок со аудио компонента (стр. 6).
- ➔ Влезот на аудио компонентата не е правилно дотерана.

Водич кон 'BRAVIA Sync' приказ

Плеерот можете да го контролирате со селектирање на копчето SYNC MENU на далечинското за ТВ или пак во менито за опции на ТВ.

'BRAVIA Sync' приказ

'BRAVIA Sync' приказ покажува различни менија во зависност од типот на дискот. Пр.: 'BRAVIA Sync' приказ кога се репродуцира DVD VIDEO.



Селектирајте мени со помош на **←/↑/↓/→** и потоа притиснете ENTER.

◆ Кога репродуцирате DVD VIDEO

Се прикажува MENU и TOP MENU.

◆ Кога репродуцирате во DVD-VR режим

Се прикажува **◀◀**, **▶▶** и бр. на поглавје.

◆ Кога репродуцирате CD, VIDEO CD или Super VCD (without PBC)

Се прикажува **◀◀**, **▶▶** и бр. на лентата.

◆ Кога репродуцирате VIDEO CD или Super VCD (со PBC) (стр. 27)

Се прикажува **◀◀**, **▶▶** и бр. на сцената. Кога ќе се појави менито на дискот, можете да селектирате мени со притискање **↑/↓**.

◆ Кога репродуцирате DATA CD или DATA DVD

Се прикажува MENU и PICTURE NAVI.

За исклучување на приказот

Притиснете RETURN или SYNC MENU копчето на далечинското.

🔊 Наговестување

Можете да ги контролирате и овие функции на далечинското.

Забелешка

- Менијата во 'BRAVIA Sync' приказот ги имаат истите функции како и на копчињата на далечинското (стр. 10).
- Можете да ги употребувате само овие функции ако Вашиот ТВ поддржува 'BRAVIA Sync'.
- За повеќе детали за 'BRAVIA Sync', Ве молиме да го погледнете упатството добиено со ТВ.

Поврзување на плеерот

Следете ги чекорите 1 до 6 за поврзување и основно прилагодување на подесувањата на плеерот.

Напомени

- Прицврстете ги добро приклучоците за да се избегнат несаканите шумови.
- Проучете го и упатството за употреба на опремата која ја поврзувате со плеерот.
- Не можете да го приклучите плеерот со ТВ кој нема SCART или видео влезен приклучок.
- Уверете се дека електричното напојување е исклучено пред да конектирате.

Чекор 1: Одпакување

Проверете дали во пакетот, покрај плеерот, се вклучени и следните додатоци:

- Аудио/видео кабел (утикач за телефон x 3 ↔ утикач за телефон x 3) (1)
- Далечински управувач (1)
- Батерии од типот R6 (големина AA) (2)

- Кога ќе дотерате во "PhotoTV HD" плеерот автоматски го менува видео излезниот сигнал од "HDMI RESOLUTION" во "1920x1080i," "TV TYPE" во "16:9," и "YCbCr/RGB (HDMI)" во "YCbCr" дури и ако моменталното дотерување е задржано.
- Ова дотерување поставете го во "SD □," кога сакате да гледате JPEG фајл со слики во аналоген видео излез со HDMI поврзување.

◆ YCbCr/RGB (HDMI)

Селектирајте тип на HDMI излезен сигнал од HDMI OUT приклучок.

Не можете да го селектирате ова кога режимот "PhotoTV HD" е активиран (с. 50).

YCbCr	Излезен YCbCr сигнал.
RGB	Излезен RGB сигнал.

Забелешка

- Ако репродуцираната слика се искриви, дотерајте во "RGB."
- Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со опрема со DVI приклучок, "RGB" сигналите автоматски ќе се емитуваат дури кога ќе селектирате "YCbCr."

◆ AUDIO (HDMI)

Селектирајте тип на аудио сигнали од HDMI OUT приклучок.

AUTO	Вообичаено, селектирајте го ова. Се емитува аудио сигнал во согласност со "DIGITAL OUT" дотерување (стр. 60).
PCM	Конвертирајте Dolby Digital, или 96 kHz/24 bit PCM сигнали во 48 kHz/16 bit PCM.

Забелешка

Гласен шум (или нема звук) ќе се појави ако поврзете плеер и ТВ кои не се компатабилни со DOLBY DIGITAL/DTS сигнали и "AUTO" е селектирано. Селектирајте "PCM."

◆ CONTROL FOR HDMI

Заменете го дотерувањето CONTROL FOR HDMI во вклучено или исклучено.

OFF	Исклучете ја оваа функција.
ON	Ви овозможува да ги употребите CONTROL FOR HDMI особини (стр.17).

Забелешка

Кога оваа функција ќе ја смените од "OFF" во "ON" на Sony TV кој е компатабилен со CONTROL FOR HDMI функцијата, сите компатабилни апарати автоматски ќе се сменат во "ON" или обратно. За повеќе детали, погледнете го упатството добиено со ТВ.

◆ LANGUAGE FOLLOW

Го менува јазикот на DVD плеерот во ист како и моменталниот TV OSD јазик. Ова не можете да го селектирате кога "CONTROL FOR HDMI" е дотеран во "OFF."

ON	Ја вклучува функцијата.
OFF	Ја исклучува функцијата.

Забелешки


- Го исклучува било кој приказ пред да се употреби оваа функција.
- OSD јазик за плеер го задржува во случај ТВ јазикот да не е поддржан.

HDMI Дотерување

(HDMI SETUP)

“HDMI SETUP” Ви овозможува да ги дотерате делови кои се поврзани со HDMI поврзување.

Селектирајте “HDMI SETUP” во екранот за дотерување. За употреба на екранот, видете “Користење на екранот за дотерување” (стр. 55). Основните параметри се подвлечени.



◆ HDMI RESOLUTION

Селектирајте го типот на видео излезен сигнал од HDMI OUT приклучокот. Кога ќе селектирате AUTO (1920x1080p) (фабрички), плеерот емитува видео сигнал со највисока резолуција која е прифатлива за ТВ. Ако сликата не е јасна, природна или не Ве задоволува, обидете се со друга опција која одговара со дискот и ТВ/проекторот и т.н. За детали, видете упатството добиено со ТВ/проектор.

Ова не можете да го селектирате кога режимот "PhotoTV HD" е активиран (стр. 50).

AUTO (1920x1080p)	Вообичаено, изберете го ова.
1920x1080i	Испраќа 1920x1080i видео сигнал.
1280x720p	Испраќа видео сигнал со 1280x720p
720x480/576p	Испраќа видео сигнал со 720x480/576p

Враќање на фабричките дотерувања

Ако сликата не се појави нормално или стане црна, притиснете **I/⏻** за исклучување на плеерот и внесете “369” преку нумеричките копчиња на далечинското, а потоа притиснете **I/⏻** за повторно вклучување на плеерот.

Забелешка

Во случај ако е во “AUTO (1920x1080p),” плеерот автоматски го дотерува видео сигналот кој одговара за ТВ.

Во други случаи, плеерот директно го праќа сигналот дури и ако ТВ не го прифаќа.

◆ JPEG RESOLUTION

Селектирајте тип на JPEG резолуција за да можете да уживате во слики со висок квалитет преку HDMI поврзување. Не можете ова да го селектирате кога “HDMI RESOLUTION” е дотеран во “720x480/576p” или “TV TYPE” е дотерано во “4:3 LETTER BOX” или “4:3 PAN SCAN.”


PhotoTV HD	Прикажува пообемни слики кога поврзувате со Sony “PhotoTV HD”- компатабилен уред.
SD <input type="checkbox"/>	Прикажува стандардно дефинирани слики со црна рамка.
HD <input type="checkbox"/>	Прикажува високо дефинирани слики со црна рамка.
HD	Прикажува високо дефинирани слики без црна рамка.
(1920x1080i) HD <input type="checkbox"/>	Прикажува високо дефинирани слики со црна рамка со 1920x1080 пиксели.
(1920x1080i) HD	Прикажува високо дефинирани слики без црна рамка со 1920x1080 пиксели.

Забелешки

- “(1920x1080i) HD ” и “(1920x1080i) HD” се ефективни само кога ќе дотерате HDMI RESOLUTION” во “1920x1080i” и “TV TYPE” во “16:9.”
- Ако ова дотерување го направите во “PhotoTV HD,” “(1920x1080i) HD ” или “(1920x1080i) HD,” функциите за бришење, ротирање и зумирање не се достапни.
- Ако сакате да ги употребувате овие функции за бришење, ротирање и зумирање направете го ова дотерување во “SD ,” “HD ,” или “HD.”
- Ако ова дотерување го направите во “PhotoTV HD,” “(1920x1080i) HD ” или “(1920x1080i) HD,” следната слика се појавува по црната слика.
- HDMI сингал ќе запре моментално за време на вчитување или впишување на DATA CD или DATA DVD диск.

Чекор 2: Поврзување со видео кабли/HDMI кабли

Поврзете го плеерот со ТВ монитор, проектор или аудио компонента како AV засилувач (ресивер) преку видео кабли. Селектирајте една од шемите од А до D, усогласете ги влезните приклучоци на Вашиот ТВ монитор, проектор или аудио компонента. Со цел да имате појак сигнал (525p или 625p) за гледање слики преку компатабилен ТВ, проектор или монитор, мора да ја употребите шема C. Селектирајте шема B кога поврзувате со ТВ, проектор или аудио компонента опремена со HDMI влез.



⏻ : Тек на сигнал

Напомена

Кога брзо поврзувате ТВ, препорачливо е да ја употребувате шемата **C**. Ако Вашиот ТВ го поврзете со двете **C** и **D**, специјалниот контролен сигнал емитуван преку SCART кабелот може да предизвика сигналот да се замени со SCART приклучокот.

A Видео влезен приклучок

Стандарден квалитет на сликите.

B HDMI/DVI влезе приклучок

Користете назначен Sony HDMI кабел за добивање висок квалитет на дигитална слика и звук низ HDMI OUT приклучокот.


Кога поврзувате со Sony TV кој е компатабилен со CONTROL FOR HDMI функцијата, видете ја стр. 17.

Кога поврзувате со HDMI OUT влез

Следете ги подолунаведените чекори. Несоодветно ракување може да го оштети HDMI OUT влезот и конекторот.

1 Внимателно на задниот дел на плеерот израмнете ги HDMI OUT приклучокот и HDMI конекторот со проверка на нивната форма.

Бидете сигурни дека конекторите не се свртени наопаку или искривени.




Конекторот е наопаку

Не е прав

2 HDMI конекторот ставете го право во HDMI OUT приклучокот.

Не го виткајте или да употребувате сила врз HDMI конекторот.



Поврзување на TV со DVI приклучок

Употребете HDMI-DVI конвертен кабел (не следува). DVI приклучокот нема да прими било каков аудио сигнал, така мора да употребите друг аудио приклучок како додаток на ова поврзување (стр.18). Освен тоа, неможете да поврзете HDMI OUT приклучок со DVI приклучок кои не се компатабилни со HDCP.

C Компонентен видео влезен приклучок (Y, P_B/C_B, P_R/C_R)

Ќе уживате во прецизна репродукција на бојата и високо квалитетни слики. Ако Вашиот ТВ брзо прифати 525p/625p формат на сигнал, употребете го ова поврзување и дотерајте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" во "SCREEN SETUP" во "ON" (стр. 58) за излезен брз сигнал.

D SCART влезен приклучок

Бидете сигурни дека поврзувањето сте го направиле цврсто за избегнување на зуење и шум. Кога поврзувате преку SCART кабел, проверете дали ТВ е прилагодлив со S видео или RGB сигнали. Погледнете го упатството добиено со ТВ за поврзување. Исто така, кога ќе дотерате "LINE" во "S VIDEO" или "RGB (COMPONENT OFF)" под "SCREEN SETUP" во приказот Setup (стр.58), употребете SCART кабел кој е прилагодлив кон секој сигнал.

Кога поврзувате со стандарден 4:3 ТВ екран

Во зависност од дискот, сликата може да не одговара со Вашиот ТВ екран. За менување на сразмерот, видете стр.57.

Забелешки

- Немојте да поврзувате во исто време повеќе од еден тип на видео кабли меѓу плеерот и ТВ.
- Во исто време немојте да употребувате поврзување на **B** и **D**.
- Меѓу Вашиот ТВ и плеерот не поврзувате видео и т.н. Ако сигналот од плеерот премине преку видеото, може да не гледате чиста слика на екранот. Ако Вашиот ТВ има само еден аудио/видео влезен приклучок, плеерот поврзете го со овој приклучок.

◆ DOLBY DIGITAL (DVD само)

Изберете тип на Dolby Digital сигнал.

D-PCM	Изберете ја оваа опција доколку приклучениот уред нема вграден Dolby Digital декодер. Можете да одредите дали сигналите подлежат на Dolby Surround (Pro Logic) стандардот или не, дотерувајќи ја опцијата "DOWNMIX" во менито "AUDIO SETUP" (стр.на 60).
DOLBY DIGITAL	Изберете ја оваа опција доколку приклучениот уред има вграден Dolby Digital декодер.

Напомена

Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со опрема која не е компатабилна со DOLBY DIGITAL сигнал, сигналот "D-PCM" автоматски ќе се емитува дури кога ќе селектирате "DOLBY DIGITAL."

◆ MPEG MPEG (само за DVD)

За избор на тип на MPEG audio сигнал.

PCM	Изберете ја оваа опција доколку приклучениот аудио уред нема вграден MPEG декодер. При репродукција на звучни записи со MPEG аудио сигнали, плеерот емитува стерео сигнали преку дигиталниот излез (оптички* или коаксијален).
MPEG	Изберете ја оваа опција доколку приклучениот уред има вграден MPEG декодер.

Напомена

Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со опрема која не е компатабилна со MPEG аудио сигнал, "PCM" сигналот автоматски ќе се емитува дури кога ќе селектирате "MPEG".

◆ DTS

Одредува дали да се емитуваат DTS сигнали.

OFF	Изберете ја оваа опција доколку на плеерот е приклучен аудио засилувач без вграден DTS декодер.
-----	---

ON	Изберете ја оваа опција доколку на плеерот е приклучен аудио засилувач без вграден DTS декодер.
----	---

Забелешка

Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со опрема која не е компатабилна со DTS сигналот, сигналот "OFF" автоматски ќе се емитува дури кога ќе селектирате "ON".

◆ 48kHz / 96kHz PCM (само за DVD VIDEO)

За избор на фреквенција на примерок за аудио сигналите.

48kHz/16bit	Аудио сигналите од DVD VIDEO дискот секогаш се конвертираат во 48kHz/16-битни.
96kHz/24bit	Сите типови на сигнали, вклучувајќи ги и 96kHz/24-битните се емитуваат во оригиналниот формат. Сепак, доколку сигналот е заштитен, ќе се емитува како 48kHz/16 битен.

Забелешка


- Аналоген аудио сигнал од LINE OUT L/R (AUDIO) приклучокот не се ефективни со ова дотерување и го одржува нивниот оригинален степен на фреквенцијата.
- Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со опрема која не е компатабилна со сигнал од 96 kHz/25 bit, автоматски ќе се емитува 48 kHz/16 bit PCM дури кога ќе селектирате "96 kHz/24 bit".

Звучни подесувања

(AUDIO SETUP)

“AUDIO SETUP” мениот овозможува да го прилагодите звукот согласно со условите и личниот вкус.

Изберете “AUDIO SETUP” од екранот за дотерување. Прочитајте го поглавјето “Користење на екранот за дотерување” (страница 55). Основните параметри се подвлечени.



◆ AUDIO DRC (Динамична контрола на опсер) (само за DVD VIDEO/DVD-RW)

Овозможува појасен звук при ниска јачина на тонот, ако DVD дискот е компатибилен за “AUDIO DRC.” Функцијата ги преработува сигналите од следните излези:

- LINE OUT L/R (AUDIO) приклучок
- LINE (RGB)-TV приклучокот
- DIGITAL OUT (COAXIAL) само кога “DOLBY DIGITAL” опцијата е поставена на “D-PCM” (страница 61).

STANDARD	Вообичаено, изберете го ова.
TV MODE	Овозможува јасен звук дури и при ниска јачина на тонот.
WIDE RANGE	Дава чувство дека присуствувате на настап “во живо”

◆ DOWNMIX (само за DVD VIDEO/DVD-RW)

При репродукцијата на DVD дискови кои имаат снимен заден звучен канал или се снимени во Dolby Digital формат, звукот се сведува на 2 –канален. За повеќе детали, прочитајте го поглавјето “Проверка на форматот на аудио сигналите” (страница 44). Функцијата се однесува на:

- LINE OUT L/R (AUDIO) приклучоци
- LINE (RGB)-TV приклучоци
- DIGITAL OUT (COAXIAL) кога функцијата “DOLBY DIGITAL” е наместена на “D-PCM” (страница 61).

DOLBY SURROUND	Вообичаено, изберете ја оваа опција. Мулти-каналниот звук овозможува уживање во ефектите на опкружувачки звук.
NORMAL	Мулти-каналниот звук се сведува на двокален, за да се користи како стерео звук.

◆ DIGITAL OUT (Дигитален излез)

Аудио сигналите кои се емитуваат преку DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

ON	Вообичаено, изберете ја оваа опција. Кога селектирате “ON”, видете го поглавјето “Подесување на излезен дигитално дотерување.”
OFF	Влијанието на дигиталното коло врз аналогното коло е минимално. Ако употребувате HDMI OUT приклучок, PCM звукот ќе се слуша во зависност од поврзаната опрема. Ако сигналот е дешифриран за авторски права, сигналот ќе се слуша како 48kHz/16 дел од PCM.

Дотерување на дигитален излез


Се менува начинот на емитување на аудио сигналите кога ќе се поврзе надворешна компонента, како засилувач или MD дек со дигитален влез.

За повеќе детали, видете на страна 20. Изберете “DOLBY DIGITAL,” “MPEG,” “DTS,” и “48kHz/96kHz PCM” откако опцијата “DIGITAL OUT” ќе ја поставите на “ON”-вклучено.

Доколку поврзаниот уред не е компатибилен со избраниот сигнал, од звучниците ќе се слуша прејак звук, кој може да предизвика оштетување на слухот, или воопшто нема да се слуша звук.

Напомена

- Функцијата AV SYNC (стр.35) не е ефективна ако употребувате DIGITAL OUT (COAXIAL) приклучок и ако дотерате “DOLBY DIGITAL,” “MPEG” или “DTS” во “DOLBY DIGITAL,” “MPEG” или “ON”.
- Функцијата AV SYNC (стр.35) не е ефективно ако поврзете Dolby Digital или DTS-компатибилен уред преку HDMI OUT приклучок и дотерате “DOLBY DIGITAL,” “MPEG” или “DTS” во “DOLBY DIGITAL,” “MPEG” или “ON”.



- Кога плеерот го поврзувате со Вашиот ТВ преку SCART приклучок, влезниот извор на ТВ е дотеран во автоматско репродукција кога ќе започне. Во овој случај, притиснете (TV/видео) на далечинското за враќање на влезот на ТВ.
- Ако “LINE” го дотерате во SCREEN SETUP во “RGB (COMPONENT OFF)” (стр. 58), на плеерот нема да се покаже сигнал.
- Со сигурност откачете го HDMI кабелот кога го тргате плеерот.
- Немојте да вршите превише притисок врз кабинетот, ако плеерот го ставите во кабинет со поврзан HDMI кабел. Ова може да го оштети HDMI OUT приклучокот или HDMI кабелот.
- Кога го поврзувате или откачувате, не го заштрафувате или вртите HDMI конекторот.

Кога репродуцирате диск снимен во NTSC систем во боја, плеерот го покажува видео сигналот или Setup Display во NTSC систем во боја и сликите може да не се појави на PAL ТВ систем во боја. Во овој случај, отворете го лежиштето и извадете го дискот.

За функцијата CONTROL FOR HDMI за ‘BRAVIA Sync’ (само за HDMI поврзување)

Со поврзување на Sony компоненти кои се компатабилни со функцијата CONTROL FOR HDMI со HDMI кабел (не следува), можете да уживате во следниве особини:

- One-Touch Play (стр.24)
- System-Power Off
Кога ТВ ќе го исклучите преку копчето на далечинското, компонентите компатабилни со функцијата CONTROL FOR HDMI автоматски се исклучуваат.

Подтовување за ‘BRAVIA Sync’


Подесете “CONTROL FOR HDMI” во “ON” во “HDMI SETUP” (стр.63). За детали за подесувањет на ТВ, погледнете го упатството добиено со ТВ.

Забелешка

Во зависност од поврзаната компонента, функцијата CONTROL FOR HDMI може да не работи. Погледнете го упатството добиено со компонентата.

Чекор 3: Поврзување со Аудио кабли

Селектирајте еден од следниве шеми А или В во согласност со влезниот приклучок на ТВ мониторот, проекторот или пак аудио компонента како што е AV засилувач (ресивер). Ова Ви овозможува да слушате звук.



— : Тек на сигнал

* Жолтиот кабел се употребува за видео сигнали (стр.15)

Совет


За правилно поставување на звучниците, прочитајте го упатството добиено со поврзаната компонента.

Корисничко дотерување (CUSTOM SETUP)

Користете ја оваа функција за прилагодување на репродукцијата и други параметри.

Изберете "CUSTOM SETUP" од екранот за дотерување. Прочитајте го поглавјето "Користење на екранот за дотерување" (страна 55).

Основните параметри се подвлечени.



АВТОМАТСКО ИСКЛУЧУВАЊЕ

За активирање и деактивирање на функцијата за автоматско исклучување

ON	Плеерот се префрлува во режим на мирување доколку се остави 30 минути без активност.
OFF	ја деактивира оваа функција.

AUTO PLAY

За активирање и деактивирање на оваа функција. Функцијата е особено корисна доколку плеерот е поврзан со тајмер (не следува).

OFF	Ја деактивира функцијата.
ON	Автоматски ја стартува репродукцијата кога тајмерот ќе го вклучи плеерот.

DIMMER

За дотерување на осветленоста на екранот.

BRIGHT	Појака светлина.
DARK	Послаба светлина.
AUTO DARK	Послаба светлина ако не со плеерот или далечинското кратко време

PAUSE MODE (само DVD)

Селектирајте слика во режим на пауза.

AUTO	Сликата, заедно со предметите кои се движат динамично, се емитува без треперење. Вообичаено, изберете ја оваа позиција.
FRAME	Сликата, вклучувајќи ги и предметите кои не се движат динамично, се емитуваат со висока резолуција.

TRACK SELECTION (само за DVD VIDEO)

И дава приоритет на звучната трака која содржи најголем број канали при репродукција на DVD VIDEO диск на кој се снимени повеќе аудио формати (PCM, MPEG audio, DTS, или Dolby Digital).

OFF	Не се дава приоритет.
AUTO	Се дава приоритет.

Напомена

- Кога ќе ја наместите опцијата на "AUTO," јазикот може да се промени. Опциите одредени со функцијата "TRACK SELECTION" има приоритет во однос на "AUDIO" параметрите во менито "LANGUAGE SETUP" (стр. 56).
- Доколку опцијата "DTS" ја наместите на "OFF" - исклучено (стр. 61), DTS звучните записи нема да се емитуваат дури и ако функцијата "TRACK SELECTION" е наместена на "AUTO."
- Доколку PCM, DTS, MPEG audio, и Dolby Digital звучните записи имаат ист број канали, плеерот ги емитува PCM, DTS, MPEG, и Dolby Digital аудио звучните записи по овој редослед.

MULTI-DISC RESUME (само за DVD VIDEO/ VIDEO CD) (кај моделите DVP-NS33 и DVP- NS52P)

Се меморира позицијата во која е сопрен дискот за 6 различни DVD VIDEO/ VIDEO CD дискови (страна 26).

ON	Се меморира позицијата во која ќе ги сопнете диските.
OFF	Се меморира само позицијата во која е сопрен дискот кој тековно се емитува.

Напомена

Ако направите Quick Setup, Multi-disc Resume дотерување зачувано во меморијата, може да ги врати фабричките дотерувања

DivX

Го прикажува регистарскиот број на плеерот. Повеќе информации ќе најдете на: <http://www.divx.com/vod>

◆ LINE

За избор на тип на излезните видео сигнали од LINE (RGB)-ТВ приклучокот на задната страна од плеерот.

VIDEO	емитува видео сигнали.
S VIDEO	емитува S video сигнали.
RGB	емитува RGB сигнали.

Напомена

- Доколку вашиот телевизор не ги прифаќа S video или RGB сигналите, на телевизискиот екран нема да се појави слика, дури и ако изберете опција "S VIDEO" или "RGB".
- Доколку вашиот телевизор има еден SCART (EURO AV) приклучок, не избирајте "S VIDEO."
- Доколку изберете опција "RGB," нема да можете да го користите копчето PROGRESSIVE или компонентниот видео излез.

◆ PROGRESSIVE (CAMO COMPONENT OUT)



Ако Вашиот ТВ прими прогресивен формат на сигнал (525p/625p), дотерајте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" во "ON". Забележете дека треба да го поврзете со прогресивен формат ТВ преку COMPONENT VIDEO OUT приклучок (стр.15).

OFF	Нормален излезен сигнал (испревртен).
ON	Прогресивен излезен сигнал.

За излезен прогресивен сигнал

- 1 Селектирајте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)," и притиснете ENTER.
- 2 Селектирајте "ON" и притиснете ENTER.
Се појавува екранот за потврдување.
- 3 Селектирајте "Start" и притиснете ENTER.
Видеото се префрла во прогресивен сигнал за 5 секунди.
- 4 Ако сликата се појави во нормален режим, селектирајте "YES" и притиснете ENTER.
А не, селектирајте "NO" и притиснете ENTER.

Враќање на дотерувањата

Ако сликата не се појави нормално или е поцрнета, притиснете  за да го исклучите плеерот и внесете "369" преку нумеричките копчиња на далечинското, потоа притиснете  повторно да го вклучите плеерот.

◆ MODE (PROGRESSIVE)

Со цел овие слики да се појават нормално на екранот кога ќе ги емитувате со прогресивен режим, прогресивниот видео сигнал треба да се конвертира да одговара со типот на DVD програмот на кој гледате.

Ова дотерување е ефективно само кога ќе дотерате "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" во мениот "SCREEN SETUP" во "ON".


AUTO	Автоматски открива тип на програм (филм-основен или видео-основен) и селектира соодветен режим за конвертирање.
VIDEO	Го поправа режимот за конвертирање во режим за видео-основен програм.

◆ 4:3 OUTPUT

Ова дотерување е ефективно само кога ќе дотерате "TV TYPE" во "SCREEN SETUP" во "16:9".

Дотерајте го ова да гледате сразмер 4:3. Ако го смените сразмерот на ТВ, сменете го дотерувањето на ТВ, не на плеерот.

FULL	Селектирајте го ова кога го менувате сразмерот на ТВ
NORMAL	Селектирајте го ова кога не можете да го смените сразмерот на ТВ. Показува како 16:9 сигнал со црна лента на левата и десната страна од сликата.



16:9

А Audio Л/Д влезен приклучок

Ова поврзување за слушање на звук ќе користи два звучника од ТВ или аудио компонентата.

В Дигитален аудио влезен приклучок

Ако аудио компонентата има Dolby^{*1} Digital, DTS^{*2} или MPEG аудио декодер и дигитален влезен приклучок, употребете го ова поврзување. Можете да уживате во Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) и MPEG аудио (5.1ch) сараунд ефект.

Ако поврзете со Sony аудио компонента компатабилен со CONTROL FOR HDMI функција, погледнете го упатството добиено со аудио копонента.

*1 Производ под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, и двојниот-D симбол се заштитени марки на Dolby Laboratories.

*2 Производ под лиценца на U.S. Patent #: 5,451,942 & друго U.S. и светски патенти. DTS и DTS Дигитален излез се регистрирани заштитни марки и DTS логоа и Симболи се заштитени марки на DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Сите права се заштитени.


Напомени


- Откако ќе завршите со поврзувањето, направете ги соодветните подесувања "DOLBY DIGITAL" во "DOLBY DIGITAL" и "DTS" во "ON" во Брзо подесување (стр. 22). Ако аудио компонентите имаат MPEG аудио функција за декодирање, поставете "MPEG" на "MPEG" во AUDIO SETUP (стр. 61). Во спротивно, нема да има звук или голема бучава ќе се произведува од звучниците.
- Кога ќе поврзете аудио компонента која одговара со 96 kHz фреквенција, подесете "48kHz/96kHz PCM" во "AUDIO SETUP" во "96kHz/24bit" (стр.61).
- ТВефектите на плеерот не можат да се користат со оваа конекција.
- Кога плеерот ќе го поврзете со аудио компонента преку HDMI кабел, треба да направите едно од следново:
 - Поврзете аудио компонентата со ТВ со HDMI кабел.
 - Плеерот поврзете го со ТВ со видео кабел различен од HDMI кабелот (компонентен видео кабел или аудио/видео кабел).
- Кога поврзувате со HDMI OUT приклучок, внимателно порамнете ги HDMI конекторот со приклучокот. Немојте да го искривете или да употребите сила врз HDMI кабелот.

Чекор 4: Поврзување со кабел за напојување

Приклучете го плеерот и ТВ приемникот во контакт за електрично напојување.

Чекор 5: Далечински управувач

Со плеерот можете да ракувате и преку испорачаниот далечински управувач. Ставете две батерии од типот R6 (големина AA). Притоа, внимавајте на поларитетот (краевите + и -) означени на кукиштето. При употреба  насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за инфрацрвени сигнали на плеерот.




Забелешки

- Не го оставајте далечинскиот управувач на премногу топло или влажно место.
- Внимавајте да не падне цврст предмет во управувачот, особено кога ги менувате батериите.
- Не го изложувајте далечинскиот управувач на директна сончева светлина или светлина од друг извор. Во спротивно, може да дојде до дефект.
- Доколку планирате да не го користите далечинскиот управувач долго време, извадете ги батериите, за да не дојде до истекување на електролитот во нив.

Дотерување на екранот (SCREEN SETUP)

Дотерајте го излезниот сигнал согласно со телевизорот на кој е поврзан плеерот. Изберете "SCREEN SETUP" во екранот за дотерување. Прочитајте го поглавјето "Користење на екранот за дотерување" (страна 55). Основните параметри се подвлечени.



◆ TV Тип

За избор на формат на екранот на приклучениот телевизор (4:3 или широк). Ова не можете да го селектирате кога режимот "PhotoTV HD" е активиран (стр.50).

16:9	Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со широк екран или опција за широк приказ
4:3 LETTER BOX	Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со стандарден екран во формат 4:3. Широките слики се прикажуваат со црни ленти на горниот и долниот дел.
4:3 PAN SCAN	Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со 4:3 екран. Сликата автоматски се развлекува преку целиот екран и се отстрануваат непотребните делови.

16:9



4:3 LETTER BOX




4:3 PAN SCAN



Напомена

Во зависност од DVD дискот, "4:3 LETTER BOX" форматот може автоматски да се избере наместо "4:3 PAN SCAN" или обратно.

◆ SCREEN SAVER

Сликата за заштита на екранот се појавува кога ќе го оставите плеерот сопрен или паузиран над 15 минути, или кога се емитува CD или DATA CD (MP3 аудио)/ DATA DVD (MP3 аудио) над 15 минути. Оваа заштита ќе го спречи можното оштетување на екранот на телевизорот. Притиснете  за да ја исклучите заштитата за екранот.

ON	вклучување на екран.
OFF	Исклучување на екран.

◆ BACKGROUND

За избирање боја или слика која ќе стои во заднината на екранот кога дискот е запрен, за CD или DATA CD (MP3 аудио)/DATA DVD (MP3 аудио).


JACKET PICTURE	Сликата со џакет се прикажува но само доколку е снимена на дискот (CD- EXTRA, и.т.н...). Но ако на дискот не е снимена оваа слика, се прикажува сликата GRAPHICS.
GRAPHICS	Се прикажува стандардна слика меморирана на плеерот.
BLUE	За сина заднина.
BLACK	За црна заднина.

6 Изберете со копчињата ↑/↓ и притиснете ENTER.

Извршеното дотерување се меморира.

На пример: “4:3 PAN SCAN”

Избрано дотерување



Влез во режим за Брзо дотерување

Изберете “QUICK” во чекорот 3. Продолжете од чекорот 5 на страна 22 во ова упатство за да ги извршите основните дотерувања.

Ресетирање на сите функции


- 1 Изберете “RESET” во чекорот 3 и притиснете ENTER.
- 2 Изберете “YES” со копчињата ↑/↓. Изберете “NO” за да ја прекинете постапката и да се вратите на контролното мени.
- 3 Притиснете ENTER.
Сите функции појаснети од страна 56 до 63 во ова упатство се основни. Не го притискајте копчето TV I/O додека го ресетираете плеерот. Потребни се неколку секунди за да се изврши ресетирањето.

Избор на јазик за екранските менија и звучните записи

(LANGUAGE SETUP)

Функцијата “LANGUAGE SETUP” овозможува да изберете разни јазици на кои ќе се прикажуваат екранските менија.

Изберете “LANGUAGE SETUP” од екранот за дотерување. Погледнете го поглавјето “Користење на екранот за дотерување” (страница 55).



◆ OSD (Екранско мени)

Менување на јазикот на менијата на екранот.

◆ MENU (само за DVD VIDEO)

За избор на посакуваниот јазик за менијата на дискот.

◆ AUDIO (само за DVD VIDEO)

За менување на јазикот на звучниот запис. Доколку изберете “ORIGINAL,” приоритет има јазикот снимен на дискот како оригинален.

◆ SUBTITLE (само за DVD VIDEO)

За менување на јазикот на титлот снимен на DVD VIDEO дискот. Доколку изберете “AUDIO FOLLOW,” јазикот на титлот се менува според јазикот кој сте го избрале за звучните траки.



Совети

Доколку изберете “OTHERS →” во опциите “MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO,” со нумерираниите копчиња внесете соодветниот јазичен код од листата на страна 70.

Забелешка

Доколку изберете јазик со опциите “MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO” кој не е снимен на DVD VIDEO дискот, автоматски ќе се избере еден од снимените јазици.

Контролирање на ТВ со далечинското на плеерот

Можете да го контролирате звукот, влезниот извор, и можноста за вклучување и исклучување на вашиот Sony TV со далечинското на плеерот.



Можете да го контролирате ТВ со копчињата подолу:

Притиснете	За да...
TV I/O	Вклучување/исклучување
◀ (volume) +/-	Прилагодување на звукот на ТВ
Ⓜ (TV/video)	За менување на влезниот извор на ТВ и останатите влезни извори.

Забелешка

Зависно од конектираниот уред, можеби нема да можете да го контролирате ТВ со некои од копчињата на далечинското.

Контрола на други ТВ-а со далечинското

Можете да ги контролирате ТВ приемниците кои не се Sony производи. Ако Вашиот ТВ е од брендот во листата подолу, поставете го соодветниот код.

1 Додека притискате TV I/O притиснете на нумерираниите копчиња за внесување на Кодот на производителот (во табелата подолу).

2 Ослободете TV I/O.

Броеви на кодови

Ико има повеќе од еден код во листата, пробајте ад ги внесувате еден по еден додека не го откриете оној кој функционира на ТВ.


Производител	Број на код
Sony	01 (фабрички)
Aiwa	01 (фабрички)
Grundig	11
Hitachi	24
JVC	33
LG	06
Loewe	06
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08
Samsung	06, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Thomson	43
Toshiba	38

Забелешки

- Кога ќе ги замените батериите на далечинското, кодот кој сте го поставиле може да се ресетира на фабричките подесувања. Поставете го соодветниот код повторно.
- Зависно од конектираниот уред, можеби нема да можете да го контролирате вашиот ТВ преку сите или неколку копчиња на испорачаното далечинско.

Чекор 6: Брзо подесување

Следете ги долунаведените упатства за да го прилагодите плеерот за употреба лесно и брзо. За да прескокнете некој чекор, притиснете ►►. За да се вратите на претходниот чекор, притиснете ◀◀.



1 Вклучете го ТВ приемникот.


2 Притиснете I/Power.

3 Сменеет го изворот на сигнали на ТВ за да сигналот од плеерот се појави на екранот на ТВ.

“Press [ENTER] to run QUICK SETUP” (притиснете ENTER за да стартувате Брзо подесување. Ако пораката не се појави, селектирајте “QUICK” под “SETUP” во контролното мени (50).

4 Притиснете ENTER без да ставате диск.

На екранот се појавува мениото за подесување на јазикот




5 Изберете јазик со копче ↑/↓

Плеерот ги прикажува менијата и титловите на избраниот јазик.

6 Притиснете ENTER.

На екранот се прикажува мениото за избор на соодветниот формат на телевизорот.



7 Притискајте ↑/↓ за да изберете соодветно дотерување

➔ За телевизор со широк екран или со стандарден 4:3 екран, но и режим за широк приказ (16:9), изберете:

- 16:9 (страница 51)

➔ За телевизор со стандарден екран

- 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN SCAN

(страница 51)

Функции за дотерување


Екран за дотерување

Преку овој екран можете да вршите дотерување на различни ставки, како на пример, сликата и звукот. Исто така, можете да го одредите и јазикот на кој ќе се прикажуваат титловите и екранските менија.

Детали на страни од 56 до 63.

Напомена

Дотерувањето за репродукција кое е снимено на самиот диск има предност во однос на дотерувањето извршени во ова мени.




1 Притиснете DISPLAY додека плеерот е сопрен

Контролното мени се прикажува.

2 Со ↑/↓ изберете


(SETUP), па притиснете ENTER.

Опциите од мениото “SETUP” се прикажуваат.



3 Со копчињата ↑/↓ изберете “CUSTOM” и притиснете ENTER.


Мениото за дотерување се прикажува.



4 Со копчињата ↑/↓ изберете

ставка од прикажаната листа: “LANGUAGE SETUP,” “SCREEN SETUP,” “CUSTOM SETUP,” или “AUDIO SETUP.” Потоа притиснете ENTER.


Избраната содржина е означена. Пример: “SCREEN SETUP” (дотерување на екран) Избрана содржина



Ставки за дотерување

5 Со копчињата ↑/↓ изберете ставка, па притиснете ENTER.

Се прикажуваат достапните опции. Пример: “TV TYPE” (тип на телевизор)




Опции

DivX Видео фајлови

DATA CD DATA DVD

Можете да емитувате DivX video фајлови снимени на DATA CD и DATA DVD.



Совети

За време на репродукцијата на DivX video фајлот, можете да ги прикажувате информациите за дискот (страница 27).

Напомена

- Доколку нема DivX видео-фајлови снимени на DATA CD/DATA DVD дисковите, се јавува порака која ве известува дека дискот не може да се емитува.
- Во зависност од DivX видео фајлот, сликата може да се закочува и да се јавуваат нејаснотии. Во тој случај, препорачливо е да се креира фајлот со пониска брзина на проток (bit-rate). Доколку сеуште се слуша бучава, MP3 записот не е снимен во препорачаниот аудио формат. Плеерот не е компатибилен со WMA (Windows Media Audio) форматот.
- Поради технологијата која се користи за компресија на DivX видео фајловите, може да помине извесно време од притискањето на копчето додека не се појави сликата.

Избор на албум

1 Притиснете MENU.

Се прикажува листата на албуми снимени на дискот. Се прикажуваат само албумите со DivX видео фајлови.

2 Со копчињата изберете го посакуваниот албум.

3 Притиснете .

Репродукцијата започнува од избраниот албум. Видете го поглавјето “Избор на DivX видео фајл” (страница 54).

За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете .

За да се префрлите на претходната или наредната страница

Притиснете или .

За да го вклучите или исклучите екранот

Притискајте го копчето MENU.

Избор на DivX видео фајл

1 По чекорот 2 од поглавјето “Избор на албум” притиснете ENTER.

Се прикажува листа на фајлови и албуми.

2 Изберете го посакуваниот фајл со копчињата фајл и притиснете ENTER.

Избраниот фајл се емитува.

За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете .

За да се префрлите на претходната или наредната страница

Притиснете или .

За да се вратите на претходниот екран

Притиснете .

За да одите на наредниот или претходниот DivX без да ги барате во листата

Притиснете или за време на репродукцијата. Додека се емитува последниот фајл од тековниот албум, можете да се префрлите на почетниот фајл од наредниот албум со притискање на копчето . Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето . За таа цел, најнапред треба да го изберете претходниот албум од листата на албуми.


Трикови

Доколку е определен максималниот број на гледања, можете да ги емитувате DivX видео фајловите додека не се исполни овој број. Се пресметуваат наредните ситуации:

- кога плеерот е исклучен.
- кога ќе се отвори подлогата за дискови.
- кога ќе почне да се емитува друг фајл.

8 Притиснете ENTER.

На екранот се јавува мени за дотерување на видео сигналите кои се емитуваат од LINE (RGB)-TV излезот.



9 Притискајте за да изберете тип на сигнал кој ќе се емитува од LINE (RGB)-TV прикл.

Видео сигнали

- VIDEO (стр. 58)

S видео сигнали


- S VIDEO (стр. 58)

RGB сигнали

- RGB (COMPONENT OFF) (стр. 58)

10 Притиснете ENTER.

Дисплејот за подесување и избор на приклучок за поврзување со аудио опремата како засилувач (ресивер) се појавува.



11 Притискајте за да изберете тип на приклучок со кој плеерот се поврзува со засилувачот и притиснете ENTER.


Доколку немате поврзано AV засилувач / ресивер, изберете “NO” и одете на чекор 15.

Доколку сте поврзале аудио компонентата преку аудио кабел, изберете “YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” и одете на чекор 15.

Доколку сте поврзале аудио компонентата со дигитален коаксијален кабел, изберете “YES: DIGITAL OUTPUT.”


12 Притиснете за да изберете тип на Dolby Digital сигнал кој сакате да се праќа до засилувачот / ресиверот.

Ако аудио компонентата има Dolby Digital декодер, изберете “DOLBY DIGITAL”. Во спротивно, селектирајте “D-PCM.”



13 Притиснете ENTER.

“DTS” е селектирано.



14 Притиснете за да одредите дали да се праќа DTS сигнал до засилувачот / ресиверот или не

Доколку засилувачот / ресиверот има DTS декодер, изберете “ON.” Во спротивно, изберете “OFF.”

15 Притиснете ENTER.

Брзото подесување е завршено и сите конекции се компелтирани.

Ако вашата аудио компонентата има MPEG аудио декодер, поставете “MPEG” на “MPEG” (стр. 61).

Забелешка


Кога режимот “PhotoTV HD” е активиран (стр.50), селекцијата за “TV TYPE” се прескокнува.

Репродукција

Репродукција на **DVD Video** **DVD VR**

VCD **CD** **DATA CD** **DATA DVD**

Во зависност од DVD или VIDEO CD, некои функции може да бидат различни или недостапни. Проверете го упатството за употреба на производителот на дискот.



1 Вклучете го телевизорот.


2 Притиснете **I/O**.

Плеерот се вклучува.

3 Сменете го изворот на сигнали на телевизорот, за на екранот да добиете слика од плеерот.

➔ Ако користите засилувач (ресивер) Вклучете го засилувачот / ресиверот и изберете го соодветниот канал за да чуete звук од плеерот.

4 Притиснете **▲** на плеерот за да се отвори подлогата за дискови



Ставете го дискот со снимената страна надолу

5 Притиснете **▷**.

Отворот за дискови се затвора. Плеерот започнува со репродукција на дискот. Дотерајте ја јачината на тонот на ТВ или аудио компонентата. Во зависност од дискот, на ТВ екран може да се појави мени. За DVD VIDEO дисковите, видете на страна 26. За VIDEO CD дисковите, страна 27.

Исклучување на плеерот

Притиснете **I/O**. Плеерот се префрлува во неактивен режим на работа – standby).

One-Touch Play (само за HDMI поврзување)

Со еден допир на копчето **▷** на далечинското, плеерот и ТВ автоматски се вклучуваат и ТВ влезот се префрла во плеер. Репродукцијата започнува автоматски.

ТВ влезот исто така ќе се смени во плеер автоматски, во следниве случаи:

- Притиснете **▷**, TOP MENU, MENU или DISPLAY на далечинското.

Забележете дека овие копчиња не се ефективни кога репродуцирате аудио CD или MP3 аудио лента во режимот "AUDIO (MP3)".

- Ако е ставен диск со ауто плеј функција.

Совет

Можете да одредите плеерот да се исклучува автоматски секогаш кога ќе се остави неактивен 30 минути.. За да ја активирате или деактивирате оваа опција, изберете ја функцијата "AUTO POWER OFF" во "CUSTOM SETUP" во "ON" (вклучено) или "OFF" (исклучено) (страна 59).

Уживање во DivX® видео-записи

За DivX видео фајловите

DivX® е технологија за компресија на видео фајлови, развиена од DivX Networks, Inc. Овој плеер е официјален производ со DivX® сертификат. Со него можете да емитувате DATA CD и DATA DVD дискови со DivX видео фајлови.

DATA CD и DATA DVD дискови кои можат да се репродуцираат

Емитувањето на DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) дисковите на овој плеер зависи од одредени услови:

- Кај DATA CD/DATA DVD дисковите кои содржат DivX видео фајлови со кои се дополнети MP3 звучните записи или JPEG сликите, плеерот ќе ги емитува само DivX видео фајловите.

Сепак, плеерот може да ги репродуцира само DATA CD дисковите со логички формат ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet, и DATA DVD дисковите со универзален формат на дискови (UDF). Следете ги упатствата испорачани со дисковите.

Околку редоследот на репродукција на DATA CD или DATA DVD

Погледнете го поглавјето "Редоследно емитување на албуми, записи и фајлови" (страна 46). Имајте во предвид дека некој редослед на репродукција не може да се примени, во зависност од софтверот користен за креирање на DivX видео фајловите, или доколку има над 200 албуми или 600 DivX видео фајлови во секој албум.

Напомена

Плеерот можеби нема да може да репродуцира некои DATA CD/DATA DVD дискови, креирани во Packet Write формат.

DivX видео фајлови кои можат да се репродуцираат

Плеерот може да емитува фајлови снимени во DivX формат, со наставка ".AVI," или ".DIVX." Плеерот нема да може да ги репродуцира фајловите кои се со ".AVI" или ".DIVX" наставка, доколку не содржат DivX видео-податоци.

Совети

За повеќе детали околу компатибилните MP3 звучни траки и JPEG сликите снимени на DATA CD/DATA DVD, видете го поглавјето "DATA CD/DATA DVD дискови кои можат да се репродуцираат" (страна 46).

Напомена

- Плеерот нема да може да емитува DivX видео фајл, доколку истиот е комбиниран од 2 или повеќе DivX видео фајлови.
- Плеерот нема да може да емитува DivX видео фајл над 2 GB и слика со резолуција над 720 (ширина) × 576 (висина).
- Во зависност од DivX видео фајлот, сликата може да биде нејасна и да има пречки во звукот.


Ефекти за слајдовите (EFFECT)

Можете да го изберете и начинот на кој сликите се менуваат на екранот.

1 Притиснете **DISPLAY** два пати додека гледате **JPEG** слика или кога дискот е сопрен.

2 Со **↑/↓** изберете  (EFFECT) и притиснете **ENTER**.

Достапните опции се прикажуваат



3 Изберете со копчињата **↑/↓**.

Основното дотерување е подвлечено.

- **MODE 1:** Сликата се испишува дел по дел од горе надолу.
- **MODE 2:** Сликата се испишува од лево кон десно.
- **MODE 3:** Сликата се развлекува од средината кон рабовите на екранот.
- **MODE 4:** се користат различни ефекти за различни слики.
- **MODE 5:** наредната слика се испишува преку претходната.
- **OFF:** исклучување на оваа функција.

4 Притиснете **ENTER**.

Забелешки

- Запомнете дека ова дотерување не работи ако **JPEG** фајлот има завршена информација.
- Во зависност од дотерувањето “**JPEG RESOLUTION**” (стр. 62), некои ефекти може да не функционираат.

Напомена за репродукција на DTS звучни записи од DVD VIDEO диск













- DTS аудио сигнал се емитува само преку дигиталниот излез **DIGITAL OUT (COAXIAL) /HDMI OUT** приклучок.
- При репродукција на DVD VIDEO диск со DTS звучни записи, поставете ја функцијата “DTS” на “ON” во “AUDIO SETUP” (стр.61).
- Ако го поврзвате плеерот со аудио опрема без DTS декодер, не ја активирајте функцијата DTS во “AUDIO SETUP” (стр.61). Во спротивно, звучниците ќе емитуваат прегласен звук, кој може да доведе до оштетување на слухот и на самите звучници.


Забелешка

Дискови снимени на DVD рекордери мора да бидат правилно финализираани пред да се репродуцираат. За повеќе детали за финализирањето, погледнете во упатството на DVD рекордерот.

Дополнителни операции

За да проверите каде се наоѓаат копчињата подолу, погледнете на стр.24.

За да	Притиснете на
Сопрете	Копчето 
Пауза	Копчето 
Продолжете со емитување по пауза	Копчето  или 
Одите на наредното поглавје, запис или сцена	Копчето 
Се вратите на претходното поглавје, запис или сцена	Копчето 
Стопирање и вадење на дискот	Копчето 
Промена на агол	Копче  (агол) во тек на репродукција. Копче  (агол) додека не селектирате број на агол.
Приказ на превод	Копче  (subtitle) во тек на репродукција. Копче  (subtitle) за да изберете јазик на преводот.
Повторување на претходна сцена*1	Копче  (replay) при репродукција.

За да	Притиснете на
Премотување на тековна сцена*2	Копче  (advance) во тек на репродукција
Зголемување на слика*3	Притискајте ZOOM . Притиснете CLEAR за откажување.

- *1 Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R DL и DivX видео фајлови.
- *2 DVD и DivX видео фајлови.
- *3 Само за видео и JPEG слики (освен **BACKGROUND** –заднински слики). Зголемената слика можете да ја движите со копчињата **←/↑/↓/→**. Во зависност од содржината на сликата, зумирањето може да се поништи при поместувањето на сликата.

Напомена


Кај некои сцени нема да можете да ја користите функцијата за повторување и некои напредни функции.

Брза и бавна репродукција со звук

Можете да ги слушате дијалозите и музиката при брза и бавна репродукција.

За време на репродукцијата, притиснете FAST PLAY или SLOW PLAY.

Брзината се менува со притискање на копчињата **FAST PLAY** и **SLOW PLAY**.


За да се вратите на нормална репродукција Притиснете .

Напомена

- Оваа функција можете да ја користите и кај DVD/VIDEO CD или Super VCD.
- Пораката “Operation not possible” се јавува кога е достигната максималната или минималната брзина.
- За време на бавната или брзата репродукција, не може да се менува аголот (страна 25), титлот (страна 25) и звукот (страна 43). Звукот може да се смени само кај VIDEO CD / Super VCD.
- Функциите за брза и бавна репродукција не можат да се користат кај DTS звучните записи.
- Овие функции не можат да се користат при репродукција на слики од DVD-RW во VR режим.

Заклучување на отворот за дискови
Можете да го заклучите отворот за дискови, за децата да не можат да ја отворат.

Кога плеерот е во мирување, притиснете
RETURN, ENTER, па I/O на
далечинскиот управувач

Плеерот се вклучува и пораката "LOCKED" (заклучено) се прикажува на Копчето  на плеерот или на далечинското не работи кога е активирана оваа функција.

Отклучување на отворот за дискови

Кога плеерот е во неактивен режим на работа, притиснете RETURN, ENTER, па I/O повторно.


Напомена

Дури и ако изберете "RESET" во "SETUP" во Control Menu (стр. 56), отворот за дискови останува заклучен.

Продолжување на репродукцијата од местото каде што е сопреен дискот (Multi-disc Resume)



Плеерот ја меморира позицијата во која сте го сопреле дискот најмногу до 6 диска и следниот пат продолжува ако го ставите истиот диск. Ако меморирате позиција каде што сте сопреле до 7-ми диск, продолжувањето е избришан за првиот диск.

1 При репродукцијата, притиснете  за да го сопрете дискот.

Пораката "RESUME" се прикажува на екранот.



2 Притиснете .

Плеерот ја продолжува репродукцијата од позицијата каде што дискот е сопреен.



Совет

За да го пуштите дискот од почеток, притиснете

 два пати, па потоа .

Напомена

- Функцијата "MULTI-DISC RESUME" во "CUSTOM SETUP" менито мора да се постави на "ON" (фабричко дотерување) за оваа функција да работи (стр. 59).
- Позицијата во која е сопреен дискот се брише од меморијата доколку:
 - се смени режимот на репродукција.
 - се сменат дотерувањата на екранот.
- За режимот DVD-VR, CD, DATA CD и DATA DVD плеерот ќе го репродуцира дискот од истата позиција во која е сопреен. Позицијата во која е сопреен дискот се брише ако:
 - го отворите лежиштето за дискови.
 - го откачите главниот кабел.
- плеерот се префрли во стандарб режим (DATA CD/DATA DVD кој содржи MP3 аудио ленти/JPEG фајл со слики).
- Resume Play не работи за време на Shuffle Play и Programme Play.
- Оваа функција може да не работи со некои дискови.
- Ако "MULTI-DISC RESUME" во "CUSTOM SETUP" менито е дотеран во "ON" и репродуцирате снимен диск како DVD-RW, плеерот ќе го репродуцира дискот од истата позиција во која е сопреен.

Користење DVD Мени


DVD VIDEO диск е поделен на долги секции на слики и музика, наречени "наслови." Притиснете TOP MENU за селектирање наслов што сакате да о репродуцирате на DVD VIDEO кој содржи повеќе наслови.

Притиснете MENU да селектирате мени како на пр. јазик за звук или наслов кога пуштате DVD VIDEO кој го овозможува тоа.

Избор на "ORIGINAL" или "PLAY LIST" за DVD- RW режим

Некои DVD-VR (Видео-снимка) репродуцираат два типа на наслови: оригинално снимени наслови (ORIGINAL) и наслови кои можат на се креираат на DVD рекордери за уредување плеј-листи (PLAY LIST). Изберете кој тип наслов сакате да се емитува.

1 Притиснете DISPLAY во стоп режим.
Контролното мени се појавува.

2 Преку копче  одберете (ORIGINAL/PLAY LIST), и потоа ENTER.

За "PhotoTV HD"

"PhotoTV HD" Ви овозможува многу обемни слики и фотографии како изразување на финиот состав и боја. Со поврзување на Sony "PhotoTV HD" компатабилен уред преку HDMI кабел, комплетно нова палета на фотографии со восхитувачки квалитет Full HD. На пр. деликатен состав на човечка кожа, цвеќе, песок и бранови можат да се прикажат на голем екран во фотографија со убав квалитет.

Напомена


- Со поврзување на Sony "PhotoTV HD" компатабилен уред преку HDMI кабел, ТВ ќе го дотера оптималниот квалитет на слика за автоматско гледање на фотографии. За повеќе детали, погледнете го упатството добиено со ТВ..
- "PhotoTV HD" е активирано кога "JPEG RESOLUTION" е дотеран во "PhotoTV HD," ставено е DATA CD/DATA DVD кои содржат MP3 аудио звук/JPEG фајлови со слики и плеерот е поврзан со ТВ преку HDMI кабел.
- Не можете да селектирате "CUSTOM PICTURE MODE" и "SHARPNESS", кога режимот "PhotoTV HD" е активиран.
- Кога режимот "PhotoTV HD" е активиран, плеерот автоматски го менува видео излезот од "HDMI RESOLUTION" во "1920x1080i," "TV TYPE" во "16:9" и "YCbCr/RGB(HDMI)" во "YCbCr" дури и ако моменталното дотерување е задржано.
- Не можете да селектирате "HDMI RESOLUTION" или "YCbCr /RGB (HDMI)" во менито "HDMI SETUP" (стр.62) или "TV TYPE" во менито "SCREEN SETUP" (стр.57), кога режимот "PhotoTV HD" е активиран.
- Ако дотерате режим "PhotoTV HD", избришете го, функциите за ротирање, зумирање и ефекти не работат.
- Кога режимот "PhotoTV HD" е активиран, селекцијата за "TV TYPE" се прескокнува за време на Quick Setup (стр.22)


Брзина на менување на сликите во слајд-шоу (INTERVAL)

Можете да одредите колку долго секоја слика ќе остане прикажана на екранот.

1 Притиснете DISPLAY два пати додека е прикажана JPEG слика или кога дискот е сопреен.

Контролното мени се прикажува.

2 Со  изберете (INTERVAL) и притиснете ENTER.
Достапните опции се прикажуваат



3 Изберете со копчињата .

Основното дотерување е подвлечено.

- NORMAL:** времетраењето се подесува на 6 до 9 секунди.
- FAST:** покусо времетраење од опцијата NORMAL.
- SLOW 1:** подолго времетраење од опцијата NORMAL.
- SLOW 2:** подолго времетраење од опцијата SLOW 1.

4 Притиснете ENTER.

Напомена

- На некои JPEG фајлови, особено прогресивните слики или сликите со 3 000 000 пиксели или повеќе, им треба подолго време за да се прикажат, што може да Ви изгледа дека е потребно подолго време.
- Траењето на интервалот зависи од дотерувањето на "JPEG RESOLUTION" во менито "HDMI SETUP" (стр.62).

Приказ на слајд-шоу со звук (MODE (MP3, JPEG))

Кога во ист албум се снимени JPEG слики и MP3 звучни траки, кон слајд-шоуто можете да додадете и звук.


1 Притиснете DISPLAY.

Контролното мени се прикажува.


2 Со ↑/↓ изберете

(MODE (MP3, JPEG)), и потоа ENTER.

Опциите за функцијата "MODE (MP3, JPEG)" се прикажуваат на екранот.



3 Со копчињата ↑/↓ изберете "AUTO" и притиснете ENTER.

- **AUTO**: емитува JPEG сликите со MP3 звучни записи. Ако нема MP3 фајл, емитува JPEG слики со внатрешен звук што се слуша во позадина.
- **AUTO (BGM)**: емитува JPEG слики со звук од позадина. За бирање на мелодија за позадината, притиснете  (audio) повеќепати додека не ја видите сликата. Можете да уживате во MP3 аудио лента без да селектирате MP3 лента.
- **AUDIO (MP3)**: за континуитано емитување само на MP3 записите.
- **IMAGE (JPEG)**: за континуирано емитување само на JPEG сликите.

4 Притиснете MENU.

На екранот се прикажува листа на албуми од DATA CD/DATA DVD.

5 Изберете албум кој содржи JPEG слики и MP3 звучни записи со копчињата ↑/↓.

6 Притиснете .

Започнува последователното прикажување на сликите, проследено со звук.

Совети

- За да се повтори заедничкото емитување на MP3 звучните траки и JPEG сликите снимени во ист албум, повторете го истиот MP3 звучен запис или албум кога опцијата "MODE (MP3, JPEG)" е поставена на "AUTO" или "AUTO (BGM)". Погледнете го поглавјето "Повторување" (страна 31).
- Плеерот може да вчита најмногу 200 албуми, без оглед на избраниот режим. Во секој албум, плеерот препознава до 300 MP3 звучни записи и 300 JPEG слики, кога е избрана опцијата "AUTO" или "AUTO (BGM)", односно по 600 звучни записи кога е селектирано "AUDIO (MP3)" или 600 JPEG слики, кога е избрана опцијата "IMAGE (JPEG)".

Напомена

- Ако репродуцирате диск кој содржи само MP3 аудио лента и "MODE (MP3, JPEG)" дотерајте во "AUTO" или "AUTO (BGM)", да да слушате само MP3 аудио ленти.
- Ако репродуцирате диск кој содржи само JPEG фајлови, ќе се слуша внатрешен звук во позади кога "MODE (MP3, JPEG)" е дотеран во "AUTO" или "AUTO (BGM)".
- Ако JPEG репродукцијата заврши за време на репродукција на MP3, MP3 репродукцијата продолжува со друга слика.
- Ако MP3 репродукцијата заврши за време на репродукција на JPEG, се вклучува друг тип на звук.
- Доколку емитувате голем MP3 или JPEG фајл во исто време, звукот може да прескокнува. Препорачливо е MP3 брзината на проток да се постави на 128 kbps или пониска, кога фајлот се креира. Доколку звукот и понатаму прескокнува, редуцирајте ја големината на JPEG фајлот.

Гледање на висок квалитет на слајд-шоу (PhotoTV HD)

Ако имате Sony TV кој е компатибилен со "PhotoTV HD", можете да уживате во најдобриот квалитет на слики со следните поврзувања и дотерувања..

1 Поврзете го плеерот со ТВ преку HDMI кабел (не следува).

2 Дотерајте го ТВ видео дотерувањето во режим "VIDEO-A".

За детали за "Video-A" погледнете го упатството добиено со ТВ.

3 Дотерајте "JPEG RESOLUTION" во "PhotoTV HD" во менито "HDMI SETUP" (стр.62).


Checking the Playing Time and Remaining Time

You can check the playing time and remaining time of the current title, chapter, or track. Also, you can check the DVD/CD text, track name, ID3 tag information (MP3 audio), or file name (DivX video) recorded on the disc.

1 Press TIME/TEXT during playback.

The following display appears.



2 Press TIME/TEXT repeatedly to change the time information.

The available time information depends upon the type of disc you are playing.



Checking the play information of the disc

To check the DVD/CD text

Press TIME/TEXT repeatedly to display text recorded on the DVD/CD. The DVD/CD text appears only when text is recorded in the disc. You cannot change the text. If the disc does not contain text, "NO TEXT" appears.

To check DATA CD/DATA DVD album name, etc.

By pressing TIME/TEXT while playing MP3 audio tracks or DivX video files on a DATA CD/DATA DVD, you can display the name of the album/track/file, and the audio bit rate (the amount of data per second of the current audio track) on your TV screen.

Плеерот започнува со последователна репродукција. За да се вратите повторно на репродукција со Playback контрола, притиснете  два пати, па потоа .


Проверка на времето на репродукција и преостанато време

Можете да го проверите преостанатото време на тековниот наслов, поглавје или трака. Можете да проверувате и DVD/CD текст, име на трака, ID3 информации (MP3 аудио), или име на фајл (DivX video) снимен на дискот.

1 Копче TIME/TEXT во репродукција.

Следниов дисплеј се појавува.



2 Притискајте TIME/TEXT за промена на временските инф.

Времето зависи од типот на дискот кој се репродуцира.

Проверка на информации за репродукцијата

Проверка на DVD/CD текст

Притискајте TIME/TEXT за приказ на снимениот текст на DVD/CD. DVD/CD текстот се појавува само ако е снимен на дискот. Не можете да го смените текстот. Ако дискот не содржи текст, "NO TEXT" се појавува.

Проверка на DATA CD/DATA DVD име на албум, и сл.

Со притискање на TIME/TEXT додека се репродуцираат MP3 аудио траки на DATA CD/DATA DVD или DivX видео фајлови на DATA CD/DATA DVD, можете да го видите името на албумот/траката/фајлот и потоа количината на битови (проток на податоци во секунда на тековна аудио трака) на ТВ екранот.

Битови*



Ако MP3 аудио трака има ID3 знак, плеерот ќе го прикаже името на албумот/насловот на траката од ID3 информациите.

ID3 информациите за MP3 аудио траките се прикажуваат кога траките имаат ID3 верзија 1 или ID3 верзија 2. Ако има ID3 верзија 1 и верзија 2, ID3 верзијата 2 е приоритетна.

Овој плеер поддржува ID3 верзии 1.0/1.1 и 2.2/2.3.




* Се појавува кога:

- репродуцирате MP3 аудио траки на DATA CD/ DATA DVD.
- репродуцирате DivX видео фајл кој содржи MP3 аудио податоци на DATA CD/DATA DVD.


Проверка на информации на дисплејот

Можете да гледате временски информации и текст прикажан на ТВ екранот и на предниот дисплеј на плеерот. Информациите на предниот панел ги прикажува промените кога ќе ги смените временските информации на ТВ екранот.


При репродукција на DVD



При репродукција на DATA CD (MP3 аудио) или DATA DVD (MP3 аудио)



При репродукција на DATA CD (DivX видео) или DATA DVD (DivX видео)



◆ Со едно притискање (x2)

Сликата се зголемува двојно.

◆ Со две притискања (x4)

Сликата се зголемува четирикратно.

За приказ на JPEG информации

Копче (sub)title додека гледате JPEG фајлови.

Име на фајл, модел на камера, датум, време, резолуција на слика, големина на фајл, подесувања на камера (ISO брзина, Експозиција, F Број, или должина на фокус) од сликата се прикажуваат на екранот.

☞ Се појавува ако сликата е направена со блиц.

☺ Се прикажува кога сликата автоматски се ротира.

За излез од информациите, притиснете (sub)title.

Имајте во предвид дека овие информации може да не се појават.

За да ја исклучите JPEG сликата

Притиснете []

💡 Совети

- При прегледот на JPEG сликите на располагање ви се најразлични опции, како на пример: "INTERVAL" (стр. 51), "EFFECT" (стр. 52) и "SHARPNESS" (стр. 34).
- Можете да ги прегледувате само JPEG сликите, без MP3 звучните записи, подесувајќи ја опцијата "MODE (MP3, JPEG)" на "IMAGE (JPEG)" (стр. 50).
- Со избор на опцијата "DATE" во контролното мени (стр. 11), на екранот се прикажува датумот кога сликата е снимена. Во зависност од дигиталниот фото-апарат или камера со која е снимена сликата, датумот може и да не се прикажува


Напомена

PICTURE NAVI копчето не функционира доколку опцијата "MODE (MP3, JPEG)" е поставена на "AUDIO (MP3)" (стр. 50).

Приказ на JPEG сликите во вид на слајд-шоу

DATA CD DATA DVD

JPEG сликите снимени на DATA CD или DATA DVD диск можат да се прикажуваат последователно, во вид на слајд-шоу.



1 Притиснете го копчето MENU.

Листата на албуми снимени на дискот се прикажува.

2 Изберете албум со копче ↑/↓.

3 Притиснете ▷.

JPEG сликите од избраниот албум се прикажуваат последователно, во вид на слајд-шоу.

За да го сопрете прикажувањето

Притиснете []

Напомена

- Емитирањето на сликите престанува кога ќе се притиснат копчињата ↑/↓ или ZOOM. За да продолжи прикажувањето на сликите, притиснете ▷.
- Функцијата не е достапна ако опцијата "MODE (MP3, JPEG)" е поставена на "AUDIO (MP3)" (стр. 50).

За да изберете JPEG слика, видете го поглавјето “Избор на JPEG слика” (страница 48).

За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете **■**

За да се префрлите на претходната или наредната страница

Притиснете **→** или **←**.

За да го вклучите или исклучите екранот

Притискајте го копчето MENU.

Совет

Можете само да ги преслушувате MP3 звучните записи, или само да ги гледате JPEG сликите снимени на дискот. За таа цел, користете ја функцијата “MODE (MP3, JPEG)” (страница 45).

Избор на MP3 аудио трака

1 По чекор 2 од “Избор на албум,” притиснете ENTER.

Се прикажува листа на траки во албумот

2 Изберете го посакуваниот запис со копчињата **↑/↓** и притиснете ENTER.

Репродукцијата започнува.

За да ја сопрете репродукцијата

Притиснете **■**

За да се префрлите на претходната или наредната страница

Притиснете **→** или **←**.

За да се вратите на претходниот екран

Притиснете **↶** RETURN.

За да се префрлите на наредниот или претходниот MP3 звучен фајл

Притиснете **▶▶** или **◀◀** за време на емитување

Додека се емитува последниот запис од тековниот албум, можете да се префрлите на почетниот запис од наредниот албум со притискање на копчето **▶▶**

Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето **◀◀**. Затоа, прво треба да го изберете претходниот албум.

Избор на JPEG слика

1 По чекорот 2 од поглавјето “Избор на албум” притиснете PICTURE NAVI

Сликите се прикажуваат во 16 одделни полиња на екранот. Од десната страна се прикажува рамка за движење.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

За да се прикажат наредните слики, изберете слика во најдолната линија на екранот и притиснете **↓**. За да се вратите на претходната страна, изберете слика во најгорната линија на екранот и притиснете **↑**.

2 Изберете ја посакуваната слика со копчињата **←/↑/↓/→** и притиснете ENTER.

За да се префрлите на претходната или наредната JPEG слика

Притискајте ги копчињата **←** и **→** за да ја изберете посакуваната слика. Додека е прикажана последната слика од тековниот албум, можете да се префрлите на почетната слика од наредниот албум со притискање на копчето **▶▶**. Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето **◀◀**. За таа цел, најнапред треба да го изберете претходниот албум од листата на албуми.

Ротирање на JPEG слика

Додека сликата е прикажана, притискајте ги копчињата **↑/↓**. Со секое притискање на копчето **↑**, сликата се ротира 90 степени спротивно од сказалките на часовникот. За да се вратите на нормалниот приказ, притиснете CLEAR.

Зголемување на JPEG слика (ZOOM)

Притискајте го копчето ZOOM додека ја гледате сликата. Сликата можете да ја зголемите четирикратно и да се движите низ нејзините делови со копчињата **←/↑/↓/→**.

За да вратите на почеток, притиснете CLEAR.

При репродукција на VIDEO CD (без PBC функции) или CD

Време и број на тековна трака

↓
Преостанато време на тековна трака

↓
Време на репродукција на диск

↓
Преостанато време на диск

↓
Текст

Совет

- При репродукција на VIDEO CD без PBC функциите, бројот на траката и бројот на индексот се прикажуваат по текстот.
- При репродукција на VIDEO CD без PBC функции, бројот на сцената или тековното време се прикажуваат.
- Долгиот текст кој не го собира во една линија ќе се движи низ дисплејот.
- Можете да проверите временски информации и текст преку Контролното мени (стр. 11).

Забел.

- Зависно од типот на дискот кој се емитува, DVD/CD текстот и името на траката може да не се прикажат.
- Плеерот може да го прикаже само првото ниво на DVD/CD текстот, како име на доск или наслов.
- Времето на репродукција на MP3 аудио траки и DivX видео фајлови можеби нема да се прикажуваат правилно.
- Ако се репродуцира диск кој содржи JPEG фајлови, “NO AUDIO DATA” се појавува кога “MODE (MP3, JPEG)” е поставено на “AUTO,” “JPEG” се појавува кога “MODE (MP3, JPEG)” е поставено на “IMAGE (JPEG)” на предниот дисплеј.

Различни режими за репродукција (Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play)

Можете да одберете меѓу режимите:

- Програмска репродукција (стр. 26)
- Репрод. по случаен избор (стр. 27)
- Повторување (стр. 28)
- A-B Повторување (стр. 28)

Забел.

Режимот се поништува во случај кога:

– ќе го извадите дискот.

– плеерот ќе се исклучи со притискање на **||/⏏**

Креирање сопствена програма (Programme Play) **DVD Video** **VCD** **CD**


Овозможува да ги подредите по сопствен избор насловите, поглавјата и записите на дискот, со креирање сопствена програма. Можете да програмирате до 99 наслови, поглавја и записи.

1 Притиснете DISPLAY.

Контролното мени се појавува.

2 Со **↑/↓** одберете **PROGRAM**, и притиснете ENTER.

Опциите за “PROGRAM” се појавуваат.



3 Со копч. ↑/↓ изберете (SET →), па потоа притиснете ENTER.


Пораката "TRACK" се прикажува кога се репордуцира VIDEO CD или CD.



Наслови или траки снимени на диск

4 Притиснете →.

Курсорот се поместува на колоната за наслов или запис "T" (во овој случај, "01").




Поглавја снимени на диск


5 Изберете наслов, поглавје или запис која сакате да ја програмирате.

◆ Репордукција на DVD VIDEO

На пример, изберете поглавје "03" или наслов "02." Со копчињата ↑/↓ изберете "02" во колоната "T," и притиснете ENTER.



Потоа, притиснете, ↑/↓ за да изберете "03" во колоната "C," и притиснете ENTER.




Избран наслов или поглавје

◆ Репродукција на VIDEO CD или CD

На пример, за да изберете трака "02": Со копчињата ↑/↓ изберете "02" во колоната "T," и притиснете ENTER.

Одбрана трака



Вкупен број програмирани записи

6 За да програмирате други наслови, поглавја или траки, повторете ги постапките 4 и 5.

Програмираните наслови, поглавја и записи се прикажуваат во избраниот редослед.

7 Притиснете ▷ за да ја стартувате програмата.

Откако репродукцијата ќе заврши, можете да ја пуштите програмата

За да се вратите на нормална репродукција

Притиснете CLEAR, или изберете "OFF" во чекорот 3. За да ја повторите истата програма, изберете "ON" во чекорот 3 и притиснете ENTER.

Менување и поништување на програмата

- 1 Следете ги постапките 1 до 3 од поглавјето "Креирање сопствена програма (Programme Play)."
- 2 Со копчињата ↑/↓ изберете го редниот број на насловот, поглавјето или записот кој сакате да го измените и притиснете →. За да го избришете насловот, поглавјето или записот, притиснете CLEAR.

Откако ќе ставите DATA CD/DATA DVD диск и ќе притиснете ▷, нумерираните записи (или фајлови) се емитуваат последователно, од ① до ⑦. Сите помошни албуми и записи (или фајлови) кои се снимени во тековниот албум имаат приоритет пред следниот албум во истото стебло.

(Пример: ⑤ се содржи во ③, така што ④ се емитува пред ⑤.)

Кога ќе го притиснете копчето MENU и ќе се прикаже листата на албуми (страна 52), имињата на албумите се подредени по следниот редослед:

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦

Совети

Доколку додадете редни броеви (01, 02, 03, и т.н...) пред фајловите и записите кога ги снимате на диск, истите ќе се емитуваат по тој редослед.

- Бидејќи на дисковите со повеќе стебла им треба повеќе време да се вчитаат, при снимањето на дисковите не креирајте повеќе од 2 стебла бо ист албум.


Напомена

- Во зависност од софтверот кој се користи за креирање на DATA CD/DATA DVD дискот, редоследот на емитување може да се раликува од горе прикажаниот
- Прикажаниот редослед на репродукција можеби нема да може да се примени доколку во секој албум се снимени над 200 под-албуми или 300 записи/фајлови.
- Плеерот може да препознае до 200 албуми (плеерот ги брои само албумите, вклучувајќи ги и оние кои не содржат MP3 звучни записи или JPEG слики). Плеерот нема да ги емитува албумите снимени по двестотиот албум.
- Преминот од еден на друг албум може да потрае.

Репродукција на MP3 аудио записи или JPEG

СЛИКИ DATA CD DATA DVD

Плеерот може да емитува MP3 звучни записи и JPEG слики снимени на DATA CD или DATA DVD.



Совети

При емитувањето на MP3 звучните записи, можат да се прикажуваат и информациите снимени на дискот (страна 27).

Напомена

- DATA CD дисковите снимени во KODAK Picture CD формат се емитуваат автоматски откако ќе се стават во плеерот.
- Доколку на ставениот DATA CD/DATA DVD диск не се снимени MP3 звучни записи или JPEG слики, пораката "No audio data" или "No image data" ќе се прикаже на екранот.

Селектирање на албум

1 Притиснете MENU.

Листата на снимените албуми се прикажува. Албумот кој се емитува во моментот е обоен сиво.

2 Изберете го посакуваниот албум со копчињата ↑/↓.

3 Притиснете ▷.

Репродукцијата започнува од избраниот албум. За да изберете одреден MP3 звучна запис, видете го поглавјето "Избор на MP3 звучен запис" (стр. 48).

Уживајте во MP3 Аудио и JPEG слики

Околу MP3 Аудио траки и JPEG Фајлови

MP3 е технологија за компресирање звук која подлежи на ISO/IEC MPEG правилата. JPEG е технологија за компресија на слики

Можете да емитувате DATA CD/DATA DVD кои содржат MP3 звучни записи или JPEG слики.

DATA CD/DATA DVD дискови кои можат да се репродуцираат

Можете да репродуцирате DATA CD(CD-ROM/ CD-R/CD-RW) или DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R) снимени во MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) и JPEG формат. Сепак, дисковите мора да се снимени во согласност со ISO9660 Ниво 1/ Ниво 2 или Joliet формат и DATA DVD во универзалниот формат на дискови (UDF) за плеерот да може да ги препознае записите (или фајловите). Проучете го упатството испорачано со CD-R/CD-RW драјвовите.

Напомена

Плеерот можеби нема да може да емитува некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани со Packet Write формат.

MP3 звучни записи или JPEG слики кои можат да се емитуваат

Плеерот може да ги емитува следните фајлови:

- MP3 звучни записи со наставка “.MP3.”
- JPEG фајлови со слики со наставка “.JPEG” или “.JPG.”
- JPEG фајлови со слики, со наставка во согласност со DCF* форматот за слики

* “Design rule for Camera File system”:
Стандард за слики регулирани од JEITA (Асоцијација на производители на електронска и информатична технологија на Јапонија).

Напомена


- Плеерот ќе ги емитува фајловите со наставка “.MP3,” “.JPG,” или “.JPEG,” дури и ако не се снимени во MP3 или JPEG формат. Но, притоа може да дојде до емитирање прегласен звук и да се оштетат звучниците.
- Плеерот не ги поддржува звучните фајлови во mp3PRO формат.
- Некои JPEG слики не можат да се емитуваат.
- Не можете да репродуцирате MP3 звучни записи/JPEG слики од DATA CD/DATA DVD кои содржат и DivX видео фајлови.

Редоследно емитирање на албуми, записи и фајлови

Албумите се емитираат по следниот редослед:

◆ Структура на содржина на дискот

стебло 1 стебло 2 стебло 3 стебло 4 стебло 5



- 3 Повторете ја постапката 5 за да програмираете друга содржина. За да ја поништите програмата, изберете “-” во колоната “T” и притиснете ENTER.

За бришење на насловите, поглавјата и записите од програмата

- 1 Повторете ги постапките 1-3 од поглавјето “Креирање сопствена програма (Programme Play).”
- 2 Со копчето изберете “ALL CLEAR.”
- 3 Притиснете ENTER.

Совет

Можете да активирате Repeat Play или Shuffle Play на програирани наслови, поглавја или траки. При Programme Play, следете ги чекорите од Repeat Play (стр. 28) или Shuffle Play (стр. 27).


Забелешка

- Кога програмираете записи на Super VCD, времетраењето на траките не се прикажува.
- Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PBC функција.

Репродукција по случаен избор (Shuffle Play)

Насловите, траките и поглавјата можат да се репродуцираат по случаен избор.

- 1 Притиснете **DISPLAY** при репродукцијата. Контролното мени се прикажува.
- 2 Со изберете (SHUFFLE), и притиснете ENTER. Се прикажуваат опциите за функцијата



- 3 Со копчињата изберете ги посакуваните содржини

◆ Репродукција на DVD VIDEO

- TITLE (наслов)
- CHAPTER (поглавје)

- ◆ Репродукција на VIDEO CD или CD
- TRACK (траки)

- ◆ Кога програмата е активирана
- ON: Репродукција по случаен избор на содржините од програмата

4 Притиснете ENTER.

Репродукцијата започнува.

За да се вратите на нормална репродукција

Притиснете CLEAR, или изберете “OFF” (исклучено) во постапката 3.

Трик

- Програмата можете да ја креирате и кога дискот е сопрен. По изборот на опцијата “SHUFFLE” притиснете .
- Опцијата “CHAPTER” овозможува репродукција на до 200 поглавја.


Забелешка

Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PBC репродукција.

Повторување (Repeat Play)

Можете да одредите да се повторуваат сите наслови и записи на дискот, како и само еден наслов, поглавје или запис. Можете да користите комбинација од режимите за програмирана репродукција и репродукција по случаен избор.

- 1 Притиснете **DISPLAY** за време на репродукцијата.
- 2 Со изберете (REPEAT), и притиснете ENTER.



◆ Репродукција на DVD VIDEO

- DISC: повторување на сите наслови.
- TITLE: повторување на тековниот наслов од дискот
- CHAPTER: повторување на тековното поглавје од дискот.

◆ Репродукција на DVD-RW

- DISC: повторување целиот диск
- TITLE: повторување на тековниот наслов од дискот.
- CHAPTER: повторување на тековното поглавје.

◆ Репродукција на VIDEO CD или CD

- DISC: повторување на сите записи.
- TRACK: повторување на тековниот запис.

◆ Репродукција на DATA CD/DATA DVD

- DISC: повторување на сите албуми.
- ALBUM: повторување на тековниот албум.
- TRACK (само MP3 звучни записи): повторување на тековниот запис.
- FILE (само DivX видео записи): повторување на тековниот фајл.

◆ Кога е активирано Programme Play или Shuffle Play

- ON: повторете Programme Play или Shuffle Play.

4 Изберете со ↑/↓, па притиснете ENTER.

Повторете повторно Play.

За да се вратите на нормална репродукција

Притиснете CLEAR, или изберете “OFF” во чекорот 2.

💡 Совет

Можете да изберете повторена репродукција кога дискот е сопрен. По одредувањето на опцијата “REPEAT” притиснете . Започнува режимот за повторување.

Забелешка

- Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PVC репродукција.
- Кога се повторуваат DATA CD/DATA DVD дискови кои содржат MP3 звучни записи или JPEG слики, со различни времетраења, звукот нема да се поклопува со сликата.
- Кога “MODE (MP3, JPEG)” е поставена на “IMAGE (JPEG)” (стр. 50), нема да можете да ја изберете опцијата “TRACK”.

Повторување на одреден дел (A-B Repeat Play)




Можете да одредите и да се повторува одреден дел од насловот, поглавјето или траката. (Оваа функција е особено погодна, на пример, доколку сакате да запомнете текст на некоја песна и слично.)

- 1 Притиснете DISPLAY при репродукцијата. Контролното мени се прикажува.


2 Со ↑/↓ изберете (A-B REPEAT), и притиснете ENTER.

Опциите за функцијата се прикажуваат.




3 Со копч. ↑/↓ изберете (SET →), па потоа притиснете ENTER.

Рамката за дотерување се прикажува.



4 При репродукцијата, притиснете ENTER на почетната позиција од делот кој сакате да се повторува.

Почетната позиција (A) се меморира.



5 Кога ќе дојде крајната позиција од делот кој сакате да се повторува, притиснете ENTER повторно.

Меморираните позиции се прикажуваат и плеерот започнува да го емитува делот.

Враќање на нормална репродукција

Притиснете CLEAR, или “OFF” во чекор 3.

Забел.


- Откако ќе одредите повторување на одреден дел A-B, функциите Shuffle Play, Repeat Play, и Programme Play се поништуваат.
- Функцијата за повторување на одреден дел не можете да ја користите за повеќе наслови.
- Можеби нема да можете да одредите повторување на одреден дел за DVD-RW дисковите (VR режим) на кои се снимени фотографии.

ТВ Виртуелен

сараунд (TVS)


Откако ќе поврзете телевизор или 2 предни звучници, опцијата, TVS (TV Виртуелен опкружувачки звук) ви овозможува да уживате во ефекти на опкружувачки звук со посебно емитување на звукот кое создава виртуелни задни звучници од предниот лев и десен звучник (L: лев, R: десен) На тој начин можете да уживате во опкружувачки звук без задни звучници. TVS системот е развиен од Sony за да овозможи опкружувачки звук во домовите кои имаат само стерео телевизор.

Ова работи само кога репродуцирате мултиканален Dolby аудио лента. Доколку е поставен друг излез на сигнали, освен DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, сараунд ефектот ќе се слуша само доколку опцијата “DOLBY DIGITAL” е поставена на “D-PCM” а опцијата “MPEG” – на “PCM”, во “AUDIO SETUP”. (стр.61)



1 Притиснете го копчето SUR.

Слелниов дисплеј се појавува.



2 Притискајте го копчето SUR за да изберете еден од TVS звуците.

Прочитајте ги појаснувањата дадени за секој ефект посебно

- TVS DYNAMIC THEATER
- TVS DYNAMIC
- TVS WIDE
- TVS NIGHT
- TVS STANDARD

Поништување на дотерувањето

Изберете “OFF” во постапката 2.

◆ TVS DYNAMIC THEATER

Овој режим е ефективен кога растојанијата помеѓу левиот и десниот преден звучник е краток, како на пример, вградени звучници во стерео телевизор.

◆ TVS NIGHT

Функцијата е особено ефективна кога сакате да слушате тивки дијалози и кога сакате да го користите режимот “TVS WIDE” на ниска јачина на тонот.

◆ TVS STANDARD

Користете го овој режим кога сакате да ја користите функцијата TVS со 2 засебни звучници.


Забелешка

- Доколку изворниот сигнал не содржи компоненти за задни звучници, нема да можете да добиете ефект на опкружувачки звук.
- Откако ќе изберете еден од TVS режимите, исклучете го дотерувањето за опкружувачки звук за телевизорот и/или поврзаниот засилувач / ресивер.
- Вашата положба (позиција на слушање) треба да се наоѓа на еднакво растојание од звучниците, а звучниците треба да бидат во слично окружување.
- Сите дискови не реагираат на “TVS NIGHT” функцијата исто.
- Ако употребувате DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT приклучок и опцијата “DOLBY DIGITAL” ја дотерате во “DOLBY DIGITAL,” “MPEG” во “MPEG,” и “DTS” во “ON” во менито “AUDIO SETUP”, звукот ќе се слуша од звучниците, но нема да имаат SURROUND ефект.
- TVS ефектите не функционираат кога се користат режимите за брза и бавна репродукција, иако можете да ги менувате TVS режимите притоа.

Забелешка

- При репродукцијата на Super VCD на кој аудио записот 2 не е снимена, нема да се емитува звук доколку изберете опција "2:STEREO," "2:1/L," или "2:2/R."
- Кога репродуцирате DVD-VR режим: Ако конектирате со аудио компоненти преку DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT приклучок и сакате да манипулирате меѓу звучните траки, поставете "DOLBY DIGITAL" на "D-PCM" во "AUDIO SETUP" (стр. 61).
- Ако "MODE (MP3, JPEG)" е дотерано во "AUTO" или "AUTO (BGM)" (стр.40), можете да го слушате звукот што иде во позадина кога MP3 не се репродуцира.


Менување формат на аудио сигнал

За да го проверите форматот на аудио сигналот, притискајте го копчето  (audio) повеќепати за време на репродукцијата. Форматот на аудио сигналот (Dolby Digital, DTS, PCM) се прикажува.

◆ За DVD VIDEO диск

На пример :


Dolby Digital 5.1 -канално



◆ За DivX видео фајл снимен на DATA CD или DATA DVD

Пример:

MP3 аудио



Околу аудио сигналите

Аудио сигналите снимени на дискот ги содржат долнунаведените елементи (канали). Секој канал се емитува од различен звучник.

- Front (L) (преден-лев канал)
 - Front (R) (преден-десен канал)
 - Centre (централен канал)
 - Rear (L) (заден-лев канал)
 - Rear (R) (заден-десен канал)
 - Rear -Mono (заден моноаурален канал)
- Овој сигнал произлегува од задните моноаурални аудио сигнали, преработени со Dolby Surround или Dolby Digital.

Напомена

Ако "DTS" во "AUDIO SETUP" е поставен во "OFF" (исклучено) (стр.61), опцијата за избор на DTS запис нема да се прикажува на екранот, дури и доколку ставениот диск содржи DTS записи.

Сопствено дотерување на сликата (CUSTOM PICTURE MODE)




Можете да го поставите видео сиганлот од DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD дискот во JPEG формат, или DATA CD/DATA DVD дискот со DivX видео фајлови, за да го добиете посакуваниот квалитет. Прилагодете ја сликата според програмата која ја гледате. Откако ќе изберете "MEMORY," можете да го дотерувате секој елемент од сликата посебно (боја, светлина, и т.н...).

1 Притиснете **DISPLAY** двапати за време на репродукцијата. (Контролното мени се прикажува.

2 Со **↑/↓** изберете **(CUSTOM PICTURE MODE),** и притиснете **ENTER.**

Опциите од "CUSTOM PICTURE MODE" менито се прикажуваат.



3 Изберете ја вредноста која сакате да ја дотерате со **↑/↓**.

- Основните параметри се подвлечени.
- **STANDARD:** за стандардна слика.
 - **DYNAMIC 1:** за поизразена динамична слика со зголемен интензитет на контрастот и бојата.
 - **DYNAMIC 2:** за подинамична слика од нивото DYNAMIC 1, со уште поголем интензитет на контрастот и бојата.

- **CINEMA 1:** Појасни детали во темните делови на сликата, со засилување на црната боја.
- **CINEMA 2:** Белата боја се осветлува, додека црната се задржува на истото ниво. Контрастот на бојата се зголемува.
- **MEMORY:** за посебно дотерување на сите елементи на сликата (боја, контраст...).

4 Press ENTER.

Селектираните дотерувања имаат ефект.



Совет


Кога гледате филм, "CINEMA 1" или "CINEMA 2" се препорачува.

Дотерување на сликата во "MEMORY" режим

На овој начин можете да ги дотерате засебно сите елементи на сликата.

- **PICTURE:** менување на контрастот
- **BRIGHTNESS:** менување на општата светлина
- **COLOR:** поинтензивна или побледа боја
- **HUE:** менување на балансот на бојата

1 Во чекорот 3 во поглавјето "Дотерување на сликата" изберете "MEMORY" и притиснете **ENTER.** Рамката за подесување се прикажува.



2 Дотерајте го контрастот со копчињата **←/→**.

За да се префрлите на наредниот елемент на сликата, без да го меморирате дотерувањето, притиснете **↑/↓**.

3 Притиснете **ENTER.**

Дотерувањето се меморира и рамката за дотерување на светлината - "BRIGHTNESS" се прикажува

4 Повторете ги постапките 2 и 3 за да ги меморирате вредностите "BRIGHTNESS," "COLOR," и "HUE."

За враќање назад

Притиснете  RETURN, или DISPLAY.

Забелешка

- Оваа функција не работи кога режимот "PhotoTV HD" е активиран (стр.50).
- Оваа функција не работи ако ТВ поддржува режим "THEATRE" и е дотеран во "ON" и "CONTROL FOR HDMI" е дотеран во "ON". За повеќе детали, погледнете го упатството добиено со ТВ.

Изострување на сликата

(SHARPNESS)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **DATA CD**

DATA DVD

Можете да добиете појасна слика, со изострување на нејзините рабови.


1 Притиснете DISPLAY двапати за време на репродукција

Се појавува Контролното мени.

2 Со изберете

(SHARPNESS), и притиснете ENTER.

Опциите за функцијата "SHARPNESS" се прикажуваат.



3 Изберете ниво со копчињата.

- 1: Изострување на рабовите на сликата.
- 2: Посилно изострување на сликата.

4 Притиснете ENTER.

Се активираат избраните дотерувања.

За да го исклучите изострувањето

Изберете "OFF" во чекорот 3.

Забелешка

- Оваа функција не работи кога режимот "PhotoTV HD" е активиран (стр.50).
- Оваа функција не работи ако ТВ поддржува режим "THEATRE" и е дотеран во "ON" и "CONTROL FOR HDMI" е дотеран во "ON". За повеќе детали, погледнете го упатството добиено со ТВ.

Дотерување на звукот


Менување на звукот

DVD Video **DVD VR** **VCD** **CD** **DATA CD**

DATA DVD


При репродукција на DVD VIDEO или DATA CD/ DATA DVD дискови (DivX видео фајлови) снимени во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG audio, или DTS), можете да го менувате аудио форматот.

Доколку на DVD VIDEO дискот се снимени записи на повеќе јазици, можете да го изберете посакуваниот јазик
Кај CD, DATA CD, DATA DVD или VIDEO CD, можете само звукот од левиот или само звукот од десниот канал да се емитува преку двата звучника (лев и десен). На пример, кога слушате музички диск на кој вокалите се снимени на левиот канал, а музиката – на десниот, изберете го левиот канал за да можете да ги слушате само вокалите.



1 Притиснете (audio) за време на репродукцијата.

Се прикажува следниот екран:



2 Изберете го посакуваниот аудио сигнал со притискање на копчето (audio).

◆ За DVD VIDEO дискови

Во зависност од дискот, изборот на јазици варира.

Четири цифри кои се прикажани го означуваат јазичниот код. Погледнете ја листата на јазични кодови на страна 77 од ова упатство за да видите на кој јазик се однесува прикажаниот код. Доколку истиот јазик е прикажан два или повеќе пати, значи дека DVD VIDEO дискот е снимен во повеќе аудио формати

◆ За DVD-RW дискови

Се прикажува типот на звучни траки снимени на дискот. Основното дотерување е подвлечено.

Пример:

- 1: MAIN (Главен звук)
- 1: SUB (Помошен звук)
- 1: MAIN+SUB (Главен и помошен з.)

◆ За VIDEO CD, CD, DATA CD или DATA DVD (MP3 audio)

Основното дотерување е подвлечено.

- STEREO: стандарден стерео звук
- 1/L: звук од левиот канал (монаурален)
- 2/R: звук од десниот канал (монаурален)

◆ За DATA CD (DivX video) дискови, или DATA DVD дискови (DivX video)

Изборот на DATA CD или DATA DVD аудио формати се разликува, во зависност од DivX видео фајлот кој е снимен на дискот. Форматот се прикажува на екранот.

◆ За Super VCD дискови


Основното дотерување е подвлечено.

- 1: STEREO: стерео звук од аудио запис 1
- 1: 1/L: звук од левиот канал на аудио запис 1 (монаурален)
- 1: 2/R: звук од десниот канал на аудио запис 1 (монаурален)
- 2: STEREO: стерео звук од аудио запис 2
- 2: 1/L: звук од левиот канал на аудио запис 2 (монаурален)
- 2: 2/R: звук од десниот канал на аудио запис 2 (монаурален)

Пребарување по сцени


(PICTURE NAVIGATION) **DVDVideo** **VCD**

Екранот можете да го поделите на 9 полиња и брзо да ја најдете посакуваната сцена.



1 Притиснете PICTURE NAVI при репродукцијата.

Се прикажува следниот екран:




2 Притискајте го копчето PICTURE NAVI за да изберете содржина.

- CHAPTER VIEWER (само заDVD VIDEO): се прикажува почетната слика од секое поглавје.
- TITLE VIEWER (само за DVD VIDEO): се прикажува почетната слика од секој наслов.
- TRACK VIEWER (само за VIDEO CD/ Super VCD): се прикажува почетната слика од секој запис.

3 Притиснете ENTER.

Почетната слика од секое поглавје, наслов или запис се прикажува на следниот начин:



4 Изберете го посакуваното поглавје, наслов или запис со копчињата ←/↑/↓/→ и притиснете ENTER.

Репродукцијата започнува од избраното место. **За да се вратите на нормална репродукција:** Притиснете RETURN или DISPLAY.

Совет

Доколку има повеќе од 9 поглавја, наслови или траки, симболот ▼ се прикажува во долниот десен агол на екранот. За да се прикажат останатите содржини, изберете поле во најдолната линија на екранот и притиснете го копчето ↓. За да се вратите на првите 9 полиња, изберете поле во најгорната линија на екранот и притиснете го копчето ↑.

Напомена

Во зависност од дискот, можеби нема да можете да изберете некои содржини.

Прилагодување на каснењето меѓу сликата и звукот (AV SYNC)

DVDVideo **DVDvr** **VCD** **DATA CD**

DATA DVD


Кога звукот не одговара со сликата на екранот, можете да го дотерате каснењето меѓу сликата и звукот.

1 Притиснете DISPLAY двапати за време на репродукцијата.

Се појавува Контролното мени.


2 Притиснете ↑/↓ да селектирате [AV SYNC], потоа притиснете ENTER.

Се појавува следниот екран.



3 Притиснете ↓ да селектирате "SET →" и притиснете ENTER.

Се појавува "AV SYNC" рамката за дотерување.



4 Притиснете → повеќепати да го дотерате каснењето.

Секојпат кога ќе притиснете ←/→, каснењето се дотерува за 10 милисекунди.

5 Притиснете ENTER.

Селектираните дотерувања имаат ефект.

За враќање "AV SYNC" дотерување Притиснете CLEAR во чекор 4.

Забелешка

- Оваа функција не е ефективна ако употребавате DIGITAL OUT (COAXIAL) приклучок и дотерајте "DOLBY DIGITAL," "MPEG" или "DTS" во AUDIO SETUP во "DOLBY DIGITAL," "MPEG" или "ON" (стр.60).
- Оваа функција не е ефективна ако поврзете Dolby Digital или DTS-соодветен уред преку HDMI OUT приклучок и дотерајте "DOLBY DIGITAL," "MPEG" или "DTS" во AUDIO SETUP во "DOLBY DIGITAL," "MPEG" или "ON" (стр.61)
- За DATA CD/DATA DVD, оваа функција работи само за DivX видео фајлови.

Заклучување на дискови

(CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)

Можете да одредите два типа на ограничување на дискот:

- Кориснички поставената заштита за деца е ограничување кое нема да дозволи да се емитуваат несоодветни дискови.
- Заштита за деца

Репродукцијата на некое DVD VIDEO дискови може да се ограничи во согласност со претходно одредени нивоа, кои се засноваат врз возраста на корисниците. Сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. За двата типа на заштита се користи иста лозинка.

Поставување заштита



Можете да поставите корисничка заштита за 40 дискови. Откако ќе го заштитите 41. диск, заштитата на првиот диск автоматски се брише.


1 Ставете го дискот кој сакате да го заштитите.

Доколку дискот се емитува, притиснете (Stop).

2 Притиснете DISPLAY додека дискот е во стоп режим.

3 Со изберете (PARENTAL CONTROL), и притиснете ENTER.

Опциите за ф-јата "PARENTAL CONTROL" се прикажуваат.



4 Со изберете "ON", и притиснете ENTER.

◆ Доколку не сте внеле лозинка.

Се појавува дисплејот за регистрирање на нова лозинка.



Внесете четири-цифрена лозинка и притиснете ENTER.

Се прикажува екран за потврдување на лозинката.

◆ Доколку веќе сте меморирале лозинка

Се прикажува екранот за внесување лозинка.

5 Внесете ја 4-цифрената лозинка повторно и притиснете ENTER.


Се прикажува пораката "Custom parental control is set." и екранот се враќа на контролното мени.

За да ја исклучите функцијата за заштита на дисковите

- 1 Следете ги чекорите 1 - 3 од поглавјето "Поставување заштита."
- 2 Со копчињата изберете "OFF", и притиснете ENTER.
- 3 Внесете четири-цифрена лозинка со нумерираните копчиња и притиснете ENTER.

Репродукција на дискови кога е поставена корисничка заштита

- 1 Ставете го заштитениот диск. Пораката "CUSTOM PARENTAL CONTROL" се прикажува на екранот.



◆ За VIDEO CD или Super VCD со Playback контрола




◆ За VIDEO CD или Super VCD без Playback контрола



◆ При репродукција на CD ЗВУЧЕН ЗАПИС


◆ За DATA CD/DATA DVD



◆ За DATA CD/DATA DVD (Само за DivX видео фајлови)




Пример: доколку изберете CHAPTER се избира полето " (** (**))" (** се однесува на броеви). Бројките во заградите се однесуваат на вкупниот број наслови, поглавја, траки, индекси, сцени, албуми и фајлови.



3 Притиснете ENTER.

" (** (**))" се менува во "-- (**)."



4 Изберете го посакуваниот наслов, поглавје, запис, индекс или сцена со притискање на нумерираните копчиња.

◆ Доколку згрешите

Притиснете го копчето CLEAR, за да го избришете внесениот број.

5 Притиснете ENTER.

Плеерот започнува со репродукција од избраниот број.

Пребарување со помош на временскиот код (само кај DVD VIDEO/DVD-RW)

- 1 Изберете знак TIME/TEXT во чекорот 2. "T **:*:**:" (времметраењето на тековниот наслов се избира).

2 Притиснете ENTER.

"T **:*:**:" се менува во "T --:--:--."

3 Внесете го временскиот код со нумерираните копчиња и притиснете ENTER.

На пример, за да ја пронајдете сцената на 2 часа, 10 минути и 20 секунди од почетокот, едноставно внесете "2:10:20."

Совети

- Почетните слики од сите наслови, поглавја и записите можете да ги прикажете на 9 полиња на екранот. На тој начин лесно ќе го изберете посакуваниот наслов, поглавје или запис. За повеќе детали, погледнете го поглавјето "Пребарување по сцени (PICTURE NAVIGATION)" (страница 37).

Напомена

- Содржините се прикажуваат по редослед, според редниот број под кој се снимени на дискот.
- На овој начин не можете да пребарувате кај DVD+RW дисковите.

Репродукција рамка по рамка (Freeze Frame)

Кога дискот е паузиран, притиснете да одите на наредната сенвенца. Со копчето (step) се враќате на претходната сенвенца (само кај дисковите DVD VIDEO/DVD-RW). За да се вратите на нормална репродукција, притиснете .


Напомена

- Не можете да ја користите оваа функција кај DVD-RW дисковите во VR режим.
- Кај DATA CD/DATA DVD дисковите, оваа функција може да се користи само за DivX видео фајловите.

Барање Наслов/Поглавје/ Запис/Сцена

И.ТН

DVD дисковите можете да ги пребарувате по наслови и поглавја, додека VIDEO CD/CD/DATA CD/ DATA DVD дисковите можете да ги пребарувате по записи, индекси или сцена. Бидејќи записите и насловите се групирани под редни броеви, можете да ги изберете директно со соодветните нумерирани копчиња. Сцените можете да ги пронаоѓате и со помош на временскиот код.



- 1 Притиснете DISPLAY (При репродукција на DATA CD/DATA DVD со JPEG слики, притиснете два пати).

Контролното мени се прикажува.

- 2 Изберете го посакуваниот метод со копчињата .

◆ За DVD VIDEO/DVD-RW

НАСЛОВ

ПОГЛАВЈЕ

ВРЕМЕ/ТЕКСТ

Изберете “TIME/TEXT” за да побарате почетна точка според временскиот код.

- 2 Внесете четирицифрена лозинка со нумерираниите копчиња и притиснете ENTER.

Совети


Доколку ја заборавите вашата лозинка, внесете го 6-цифрениот број “199703” кога ќе се прикаже пораката “CUSTOM PARENTAL CONTROL”, па потоа притиснете ENTER. Плеерот ќе побара да внесете нова 4-цифрена лозинка.

Ограничена репродукција

Репродукцијата на некои DVD VIDEO дискови е ограничена согласно со претходно одредените нивоа на заштита во зависност од возраста на корисниците.

- 1 Притиснете DISPLAY додека плеерот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува.
- 2 Со изберете (PARENTAL CONTROL), и притиснете ENTER.

Опциите за функцијата “PARENTAL CONTROL” се прикажуваат.



- 3 Со копчињата изберете “PLAYER ” и притиснете ENTER.

◆ Доколку не сте регистрирале лозинка

Се прикажува екранот за внесување нова лозинка. Внесете 4-цифрена лозинка со нумерираниите копчиња и притиснете ENTER. Се прикажува екранот за потврдување на внесената лозинка.

◆ Доколку веќе сте регистрирале лозинка

Се прикажува екранот за внесување на лозинката

- 4 Внесете ја 4-цифрената лозинка повторно и притиснете ENTER.

Се прикажува екранот за одредување на ниво на заштита

- 5 Со копчињата изберете “STANDARD” и притиснете ENTER.

Изборот на содржини за опцијата “STANDARD” се прикажуваат.

- 6 Со копчињата изберете географско подрачје како ниво на заштита и притиснете ENTER.

Избраното подрачје се прикажува. Доколку изберете “OTHERS ,” (други) внесете стандарден код од табелата на страна 77.

- 7 Со копчињата изберете “LEVEL” и притиснете ENTER.

Опциите се прикажуваат на екранот.

- 8 Изберете го посакуваното ниво со копчињата и притис. ENTER.

Корисничката заштита е поставена. Ја намалува вредноста, а го заострува ограничувањето.

Исклучување на функцијата за заштита

Во чекорот 8, поставете ја функцијата “LEVEL” на “OFF” (исклучено).

Репродукција на заштитен диск

- 1 Ставете го дискот и притиснете . Се прикажува екранот за внесување лозинка.
- 2 Внесете ја 4-цифрената лозинка со нумерираниите копчиња и притиснете ENTER. Репродукцијата започнува.


Совети

Доколку сте ја заборавиле лозинката, извадете го дискот и повторете ги чекорите 1 до 3 од поглавјето “Ограничување на репродукцијата.” Кога ќе се побара да внесете лозинка, впишете “199703” со нумерираниите копчиња и притиснете ENTER. Плеерот ќе побара од вас да внесете нова 4-цифрена лозинка. Потоа вратете го дискот во плеерот и притиснете . Кога ќе се прикаже екранот за внесување лозинка, внесете ја вашата нова лозинка.

Забелешка

- Диските кои немаат вградена функција за заштита, нема да можат да се заштитат на овој начин.
- Во зависност од дискот, можеби ќе се побара од вас да го смените нивото на заштита за време на репродукцијата. Во тој случај, внесете ја лозинката и сменете го нивото.

Менување на лозинката

- 1** Притиснете **DISPLAY** додека плеерот е во стоп режим.
Контролното мени се појавува.
- 2** Со **↑/↓** одберете  (**PARENTAL CONTROL**), и притиснете **ENTER**.
Опциите за функцијата “PARENTAL CONTROL” се прикажуваат.
- 3** Со копчињата **↑/↓** изберете “PASSWORD” и притиснете **ENTER**.
- 4** Внесете ја 4-цифрената лозинка со нумерираните копчиња и притиснете **ENTER**.
- 5** Внесете нова 4-цифрената лозинка со нумерираните копчиња и притиснете **ENTER**.
- 6** Внесете ја лозинката повторно за да ја потврдите и притиснете **ENTER**.

Доколку згрешите при внесувањето на лозинката


Притиснете **←** и внесете го точниот број пред да притиснете **ENTER**.

Пребарување на сцени

Барање одредена позиција на дискот

(Search, Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)

Благодарение на опциите за пребарување и бавна репродукција, можете лесно да ја најдете посакуваната позиција на дискот




Напомена

- Во зависност од дискот, некои опции може да не ви бидат на располагање.
- За DATA CD/DATA DVD диските, посакуваната позиција можете да ја пронајдете само кај MP3 звучните записи или DivX видео.


Брзо пронаоѓање на позицијата со мотање напред и назад (Scan)

Притиснете **←|←|←|←|** или **▶▶▶▶** при репродукцијата на дискот. Кога ќе ја пронајдете посакуваната позиција, притиснете го копчето **▷** за да се вратите на нормална репродукција. Со секое притискање на копчињата **←|←|←|** или **▶▶▶▶**, брзината на скенирање се менува. Индикаторот се менува по овој редослед:

Насока на репродукција



Спротивна насока



* само за DivX

Брзините “x2▶▶”/“x2◀◀” се двојно поголеми од нормалната брзина на репродукција. Брзините “3▶▶▶”/“3◀◀◀” се поголеми од “2▶▶▶”/“2◀◀◀”. Брзините “2▶▶▶”/“2◀◀◀” се поголеми од брзините “1▶▶▶”/“1◀◀◀”.

Бавна репродукција (Slow-motion Play)

DVD Video **DVD VR** **VCD** **DATA CD** **DATA DVD**

Притиснете **◀◀◀◀** или **▶▶▶▶** додека репродукцијата е паузирана. За да се вратите на нормална репродукција, притиснете **▷**. Со секое притискање на копчето **◀◀◀◀** или **▶▶▶▶**, брзината на бавната репродукција се менува. Можете да изберете две брзини. Со секое притискање, индикаторот се менува на следниот начин:

Насока на репродукцијата

2▶▶ ↔ 1▶▶

Спротивна насока (само кај DVD VIDEO/DVD-RW)

2◀◀ ↔ 1◀◀

Брзината “2▶▶▶”/“2◀◀◀” е побавна од брзината “1▶▶▶”/“1◀◀◀”

Забелешка

За DATA CD/DATA DVD, оваа функција работи само за DivX видео фајловите.